



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за прегледи и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Пе

БРОЈ 57

ГОД. А.

деление 22-619, Тел. Централна

668.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1955 ГОДИНА

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1955 година со Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1955 година, што го усвои Сојузната народна скупштина на заседанието на Сојузниот собор од 29 декември 1954 година и на заседанието на Соборот на производителите од 29 декември 1954 година.

ПР бр. 40

30 декември 1954 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката.

Едвард Кардел, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1955 ГОДИНА

Член 1

Сојузниот буџет за 1955 година со одделните прилози ги содржи:

I. Сојузниот буџет:

со приходи од — — — — — Динари 234.410.000.000
со расходи од — — — — — Динари 234.410.000.000

II. Претсметките на установите са самостојно финансирање:

со приходи од — — — — — Динари 2.205.091.000
со расходи од — — — — — Динари 2.448.006.000
и со вишок на расходите од — Динари 242.915.000

III. Претсметките на одделните фондови:

со приходи од — — — — — Динари 100.000.000
со расходи од — — — — — Динари 100.000.000

Член 2

Вишоците на расходите во претсметките на установите са самостојно финансирање во вкупен износ од 242.915.000 динари се покриваат со дотации од сојузниот буџет.

Член 3

Од предвидениот вишок на приходите во претсметката на Југословенската лотарија во вкупен

износ од 300.685.000 динари им се распределува на општествените организации:

на Советот на друштвата за воспитување и грижи за децата и младината на
Југославија Динари 30.068.500
на Југословенскиот Црвен крст Динари 48.109.600
на Сојузот на воените инвалиди од војните на Југославија Динари 51.116.450
на Сојузот на глувите на Југославија Динари 51.116.450
на Сојузот на слепите на Југославија Динари 54.123.300
на Сојузот на борците од Народноослободителната војна . Динари 66.150.700

Член 4

Установите са самостојно финансирање што во текот на 1955 година, со успешно организирано работење, ќе реализираат вишок на сопствените приходи над планираните ќе внесат во своите фондови, во смисла на чл. 5 и 7 од Основната уредба за установите са самостојно финансирање, од така реализираниот вишок:

Во фондот за наградување:

Југословенската лотарија 5%
Телеграфската агенција Нова Југославија 10%
Југословенскиот центар за техничка и научна документација 10%
Заводот за школска опрема 15%
Институтот за млекарство 15%

Во фондот за замена и дополнување:

Југословенската лотарија 35%
Телеграфската агенција Нова Југославија 90%
Југословенскиот центар за техничка и научна документација 90%
Заводот за школска опрема 85%
Институтот за млекарство 85%

Во резервниот фонд:

Југословенската лотарија 60%

Расподелбата на вишокот на приходите што установата са самостојно финансирање не ќе го реализира на начинот предвиден во првиот став на овој член ќе се изврши со Законот за завршната сметка на ФНРЈ за 1955 година.

Член 5

Кредитите предвидени за исплата на хонорари и одделни додатоци во претсметките на сојузните органи и установи не можат да се наголемуваат со вирман.

Член 6

Во смисла на одредбата од чл. 30 на Основниот закон за буџетите, можат да се вршат исплати на товар на претсметката на расходите на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана за 1954 година до 30 април 1955 година за набавки, работи и услуги според материјално-финансискиот план, што се склучени до крајот на буџетската година, а испорачки односно работи и услуги извршени до 30 април 1955 година.

Завршната сметка за извршување на претсметката на приходите и расходите на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана за 1954 година мора да се испрати до сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет најдоцна до 30 јуни 1955 година.

Член 7

Приходите што ги реализираат установите и единиците на Југословенската народна армија од продажбата на материјали од запасите ќе се употребат исклучиво за обнова на материјалните запаси на Југословенската народна армија.

Поблиски прописи за начинот за употребата на овие средства ќе донесе Сојузниот извршен совет.

Член 8

Нови назначувања кај сојузните органи и установи, доколку во претсметките не се осигурени потребни финансиски средства за таа цел, можат да се вршат само по претходна согласност од Сојузниот извршен совет.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, со важност од 1 јануари 1955 година.

669.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА БУЏЕТИТЕ

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за буџетите, што го усвои Сојузната народна скупштина на заседанието на Сојузниот собор од 29 декември 1954 година и на заседанието на Соборот на производителите од 29 декември 1954 година.

ПР бр. 39

30 декември 1954 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА БУЏЕТИТЕ

Член 1

Во членот 10 се додава нов став 2, кој гласи: „Одредбите од овој закон не се применуваат на фондовите чијашто предопределеност и средства се утврдени со Сојузниот општествен план.“

Член 2

Во членот 12 се додава нов став 2, кој гласи: „По исклучок од одредбите на претходниот став може со законот со којшто се одобрува сојузниот буџет да се определи поодделни видови приходи што ги реализираат државните органи и установи да не се внесуваат во сојузниот буџет. Со истиот закон ќе се пропише и употребата на тие приходи.“

Член 3

Во членот 30, по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на ставот 1 и 2 на овој член можат со законот со којшто се одобрува сојузниот буџет да се пропишат и подолги срокови за извршување на расходите според претсметката на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.“

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

670.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОКОЛИИ БУЈЕ И КОПЕР

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за избирање народни пратеници за Сојузната народна скупштина на подрачјето на административните околии Бује и Копер, што го усвои Сојузната народна скупштина на заседанието на Сојузниот собор од 29 декември 1954 година и на заседанието на Соборот на производителите од 29 декември 1954 година.

ПР бр. 37

30 декември 1954 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОКОЛИИ БУЈЕ И КОПЕР

Член 1

За да се спроведе Законот за важењето на Уставот, законите и другите сојузни правни прописи на територијата на којашто со Меѓународната спогодба е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/54), ќе се изврши во околиците Бује и Копер избирање на народните пратеници за Сојузната народна скупштина според одредбите од Законот на правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници и според одредбите од овој закон.

Член 2

За избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина, избрана на изборите од 22 ноември 1953 година, административните околии Бује (НР Хрватска) и Копер (НР Словенија) формираат одделни изборни околии и избираат секоја по еден народен пратеник.

Изборот за овие пратеници ќе го распише Сојузниот извршен совет.

Член 3

Административните околии Бује и Копер со вклучуваат секоја во една од изборните околии што

постојат на групата на индустријата, трговијата и занаетчиството, односно на групата на селското стопанство на територијата на НР Хрватска односно на НР Словенија. Одлука за тоа во кои изборни округи ќе бидат вклучени донесува Сојузниот извршен совет по предлог од Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска односно Извршниот совет на Народната скупштина на НР Словенија.

Член 4

Народните пратеници избрани за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството односно во групата на селското стопанство во изборната околина во која се вклучува административната околина Бује односно околијата Копер ќе ги претставуваат во Соборот на производителите и производителите на соодветната производителна група на односната административна околина.

Овие пратеници едновременно се здобиваат со правото на член на Соборот на производителите на Народниот одбор на околијата Бује односно Народниот одбор на околијата Копер.

Член 5

За извршување на изборите на подрачјето на околините Бује и Копер ќе се грижи Сојузната изборна комисија.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

671.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА) ЗА 1953 ГОДИНА

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Завршната сметка на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузната завршна сметка) за 1953 година со Законот за завршната сметка на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузната завршна сметка) за 1953 година што ја усвои Сојузната народна скупштина на заседанието на Сојузниот собор од 28 декември 1954 година, и на заседанието на Соборот на производителите од 28 декември 1954 година.

ПР бр. 34

30 декември 1954 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката,

Едвард Карел, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА) ЗА 1953 ГОДИНА

Член 1

Реализираните приходи и извршените расходи во буџетската 1953 година изнесуваат, и тоа:

I според сојузниот буџет:

Приходи	— — — — —	Дин. 188.767,633.656
Расходи	— — — — —	„ 204.792.620.174
Вишок на расходите	— —	16.024,986.518

II според претсметките на установите со самостојно финансирање:

а) на установите чии претсметки се вклучени во буџетот за 1953 година

Приходи	— — — — —	Дин. 690,442.447
Расходи	— — — — —	„ 690,442.447

б) на установите прогласени за установи со самостојно финансирање во текот на 1953 година, чии претсметки не биле вклучени во буџетот

Приходи	— — — — —	Дин. 1.114,474.339
Расходи	— — — — —	„ 1.114,474.339

III според претсметките на одделните фондови:

а) на Фондот за спроведување девизната контрола

Приходи	— — — — —	Дин. 58,446.735
Расходи	— — — — —	„ 49,297.303

б) на Фондот за унапредување девизно-контролната служба

Приходи	— — — — —	Дин. 6.517.501
Расходи	— — — — —	„ 2,697.386

в) на Фондот за спроведување царинската контрола

Приходи	— — — — —	Дин. 89,611.794
Расходи	— — — — —	„ 89,611.794

г) на Фондот за унапредување царинско-контролната служба

Приходи	— — — — —	Дин. 45,109.535
Расходи	— — — — —	„ 45,109.535

Член 2

Вишокот на извршените расходи над реализираните приходи според сојузниот буџет во износ од 16.024.986.518 динари ќе се покрие од средствата на сметката 338.070 при Народната Банка на ФНРЈ формирани врз основа на точ. 8 од Одлуката на Сојузната народна скупштина за извршените и дополненијата на Сојузниот општествен план за 1951 година, од 15 јуни 1954 година.

Член 3

Се одобруваат одлуките на Сојузниот извршен совет Р.п. бр. 55 од 30 март 1953 година и бр. 261 од 17 октомври 1953 година со коишто врз основа на овластувањето од чл. 7 на Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија за 1953 година е извршен распоред на средствата одобрени во буџетот за 1953 година на новоформираниите и реорганизираните сојузни органи и установи.

Член 4

Се одобрува Сојузната завршна сметка за 1953 година поднесена согласно одредбата од чл. 49 од Основниот закон за буџетите.

Член 5

Сојузната завршна сметка за 1953 година заедно со завршните сметки на установите со самостојно финансирање и со завршните сметки на одделните фондови од точ. II и III на чл. 1 од овој закон е составен дел на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

672.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПРОИСТЕЧЕНИ ОД ЗАЕМОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВРЗ ОСНОВА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува

Законот за ликвидација на обврските проистечени од заемот на федерацијата врз основа на Сојузниот општествен план за 1954 година, што го усвои Сојузната народна скупштина на заседанието на Сојузниот собор од 29 декември 1954 година и на заседанието на Соборот на производителите од 29 декември 1954 година.

ПР бр. 38
30 декември 1954 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПРОИСТЕЧЕНИ ОД ЗАЕМОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВРЗ ОСНОВА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА

Член 1

Според одредбите од овој закон на стопанските организации што во смисла на одредбите од главата XXXIV на Сојузниот општествен план за 1954 година уплатиле од своите средства за самостојно располагање заем на федерацијата за потребите на Општиот инвестиционен фонд ќе им се издадат обврзници.

Член 2

Обврзниците на заемот на федерацијата гласат на име.

Обврзниците од предниот став се издаваат на вкупниот износ на уплатениот заем од страна на секој уписник.

Текстот и формата на обврзниците ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Член 3

Обврзниците издадени по уплатениот заем на федерацијата носат 3% интерес годишно.

Интересот се смета назазад и стасува за наплата на 1 јули секоја година.

Интересот почнува да тече на 1 јули 1954 година.

Член 4

Заемот на федерацијата ќе се амортизира во срок од три години во еднакви годишни отплати, почнувајќи од 1 јули 1956 година.

Член 5

Исплатата на стасачите отплати и интересот по заемот на федерацијата се врши при филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која се води жиро сметката на уписникот.

Стасаната отплата им се одобрува на сметките на средствата за самостојно располагање, а стасаниот интерес на жиро сметката на уписникот на заемот.

Член 6

Правото за наплата на стасаните отплати и интересот застарува за три години од денот на нивната стасаност за наплата.

Член 7

Исплатата на стасаните анuitети на заемот на федерацијата е ослободена од сите даноци и такси.

Член 8

Емисионата и амортизационата служба по заемот на федерацијата ја врши Народната банка на ФНРЈ според упатствата од сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 9

Средствата потребни за амортизационата служба по обврзниците на заемот на федерацијата се осигуруваат од Општиот инвестиционен фонд и и'

се ставаат на располагање на Народната банка на ФНРЈ најдоцна до 30 мај секоја година.

Доколку Општиот инвестиционен фонд не располага со достаточни средства за исплата на стасаните обврски по овој заем во една година, потребните средства ќе се осигурат од средствата на федерацијата.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

673.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАСТАРЕНОСТА НА ПОБАРУВАЊАТА

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за застареноста на побарувањата, што го усвои Сојузната народна скупштина на заседанието на Сојузниот собор од 29 декември 1954 година.

ПР бр. 36
30 декември 1954 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАСТАРЕНОСТА НА ПОБАРУВАЊАТА

Член 1

Во чл. 41 се додава нов став 3, кој гласи:

„Исто така, одредбите од овој закон за времето потребно за застареноста нема да се применуваат на меѓусебните побарувања на стопанските организации и другите лица што произлегуваат од договорите за превозење со брод по море, од договорите за наем на брод на море и од договорите за влечење по море, како и на нивните меѓусебни побарувања што произлегуваат од судрување бродови на море, од помошта што му е укажана на бродот на море и од спасувањето на бродот на море, туку ќе се применуваат правните правила што го определуваат времето потребно за застареноста на тие побарувања.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

674.

Врз основа на чл. 15 точ. 6 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина на заседанието на Сојузниот собор од 28 декември 1954 година и на заседанието на Соборот на производителите од 28 декември 1954 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА

1. Во главата XIX, одделот 11, во точката 4 по алинејата г) се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„д) млекарите што се градат од средствата на УНИЦЕФ;

г) објектите чишто инвеститори поради неисполнувањето на условите се одбиени на првиот конкурс за давање инвестициони заеми од Општиот инвестиционен фонд а за кои објекти се осигурени девизни средства за увозна опрема од Централниот девизен фонд или од странски заеми. Овие кредити ќе се дадат во висина потребна за покривање на девизните средства за споменатата увозна опрема и за плаќање градежни работи и домашна опрема без коишто споменатата увозна опрема не би можела да се користи;“.

2. Во главата XXIII, по одделот 4) се додава нов оддел, кој гласи:

„5)

Ако со општествениот план на околицата, градот или градската општина со одделни права или со одделна одлука на односниот народен одбор е определено занаетчишкиот или угостителскиот дуќан да плаќа паушален износ на данокот на добивката, од паушалниот данок на добивката на федерацијата и' припаѓаат 50%, а на околицата, градот односно градската општина со одделни права другите 50% од данокот.“

3. Во главата XXXII, одделот 1, став 1, на крајот на текстот од алинејата е) место точката се ставаат точка и запирка и се додаваат две нови алинеи кои гласат:

„ж) Далекуводот Никшиќ—Билеќе;

з) Термоцентралата Колубара.“

Во истиот оддел по вториот став се додаваат трет и четврти став, кои гласат:

„Ако некои од објектите од ст. 1 на овој оддел се наоѓа на подрачје на повеќе народни републики, ануитетите се уплатуваат во инвестиционите фондови на односните народни републики сразмерно со делот на вредноста на објектот изграден на подрачјето на таа народна република.

На средствата дадени од сојузниот буџет за сојузните инвестиции споменати во ставот 1 на овој оддел ќе се наплатува интерес по норма според која се наплатува интересот на заемите дадени од средствата на Општиот инвестиционен фонд, а отплатувањето на овие заеми ќе се врши во сроките во кои се врши отплатувањето на заемите дадени од средствата на Општиот инвестиционен фонд.“

4. По главата XXXVII се додава нова глава XXXVIIa, која гласи:

„Средствата што во точката 4 на ставот 1 од предната глава се определени за потребите на народната одбрана, внесени во сојузниот буџет и исклучени во претсметката на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана се наголемуваат за 6.000 милиони динари.

Наголемувањето од претходниот став ќе се покрие од заштедите според сојузниот буџет за 1954 година односно, ако овие заштеди не ќе бидат достаточни, од другите вишоци на приходите над расходите на федерацијата.“

5. Во главата XXXVIII, по ставот 2 се додава нов став, кој гласи:

„Се овластува Сојузниот извршен совет во рамките на вкупните средства утврдени во овој оддел да може да ги наголеми износите на средствата за работите и објектите што поради побрзото напредување на работите ги погрозиле износите утврдени за тие работи и објекти.“

6. Овие измени и дополненија на Сојузниот општествен план важат од 1 јануари 1954 година.

Сојузна народна скупштина

СНС(А) 160

30 декември 1954 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

Претседател

на Соборот
на производителите,
Иван Божичевиќ, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

675.

Врз основа на чл. 15 точ. 6 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина на заседанието на Сојузниот собор од 28 декември 1954 година и на заседанието на Соборот на производителите од 28 декември 1954 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1954 ГОДИНА

1. Расходите во 5 раздел — Државен секретаријат за работи на народната одбрана — се наголемуваат за 6.000.000.000 динари, така што вкупно да изнесуваат 172.700.000.000 динари.

2. Се овластува Државниот секретар за работи на народната одбрана, во согласност со Сојузниот извршен совет, да ги распредели средствата од горната точка.

3. Наголемувањето на расходите од точ. 1 на оваа одлука ќе се покрие од заштедите по сојузниот буџет за 1954 година. Ако не ќе бидат достаточни овие заштеди, Сојузниот извршен совет ќе го определи износот на разликата што ќе треба да се покрие од другите вишоци на приходите над расходите на федерацијата.

Сојузна народна скупштина

СНС(А) 161

30 декември 1954 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

Претседател

на Соборот
на производителите,
Иван Божичевиќ, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

676.

Врз основа на чл. 38 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, а во врска со чл. 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон,

Сојузната народна скупштина на заседанието на Сојузниот собор одржано на 29 декември 1954 година и на заседанието на Соборот на производителите одржано на 29 декември 1954 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Сојузниот извршен совет врз основа на чл. 20 точ. 1 и 2

од Законот за спроведување на Уставниот закон, како и уредбите за измени и дополненија на тие уредби, донесени врз основа на овластението од точ. II на Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем, и тоа:

I

Уредби донесени врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон:

1) Уредбата за давање овластенија на народните одбори на градовите, градските општини со одделни прата и општините за проширување намената на определените наменски средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53);

2) Уредбата за дезинзата инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53);

3) Уредбата за поморските книшки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54);

4) Уредбата за звањата и платите на персоналот во здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54).

II

Уредби донесени врз основа на точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем:

1) Уредбата за измени на Уредбата за девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/54);

2) Уредбата за данокот на добивката од дезинзото пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/54);

3) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/54);

4) Уредбата за измена и дополнење на Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/54);

5) Уредбата за измени на Уредбата за звањата и платите на персоналот во здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/54);

6) Уредбата за измена на Уредбата за надворешно-трговското пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/54);

7) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/54);

8) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за имотните односи и за реорганизација на селанските работни задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54);

9) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за книгоподството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54);

10) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за надворешно-трговското пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54);

11) Уредбата за дополнење на Уредбата за пресметување вкупниот приход во погоните на рударските претпријатија, претпријатијата за експлоатација на нафта и претпријатијата за истражување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54);

12) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/54);

13) Уредбата за дополнење на Уредбата за здружувањето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54);

14) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54);

15) Уредбата за вторите измени и дополненија на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/54);

16) Уредбата за дополнување на Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/54);

17) Уредбата за дополнување на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/54);

18) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/54);

19) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54);

20) Уредбата за вторите измени и дополненија на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54);

21) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за распределбата на добивката и данокот на добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54);

22) Уредбата за дополнувања на Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54);

23) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за финансиската инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54);

24) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/54);

25) Уредбата за дополнување на Уредбата за данокот на промет на недвижност и права („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/54);

26) Уредбата за дополнување на Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/54);

27) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за градежните претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/54);

28) Уредбата за дополнење на Уредбата за измени и дополненија на одделните одредби за прекршоците во сојузните закони и во другите прописи со кој се пропишани административни казни за стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/54);

29) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54);

30) Уредбата за дополнење на Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/54);

31) Уредбата за измена на Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/53);

32) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/54);

33) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/54);

34) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54);

35) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на добивката од девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54).

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 162

30 декември 1954 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

Претседател
на Соборот
на производителите,
Иван Божиќев, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

677.

Врз основа на чл. 37 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, а во врска со чл. 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон,

Сојузната народна скупштина на заседанието на Сојузниот собор од 29 декември 1954 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ ЗА ЈАВНО ПРИКАЖУВАЊЕ

Се потврдува Уредбата за измени на Уредбата за преглед на филмови за јавно прикажување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54) што ја донесе Сојузниот извршен совет врз основа на точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 162а

30 декември 1954 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

678.

Врз основа на чл. 56 од Уредбата за вкупниот приход на стопанската организација и за неговата расподелба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), и чл. 49 од Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1954 ГОДИНА

I. Општи одредби

Член 1

Стопанските претпријатија и дуќани, занаетчиските, набавно-продавните и другите задруги, освен земјоделските, како и самостојните погони на

земјоделските задруги (во натамошниот текст: претпријатијата) должни се според состојбата на 31 декември 1954 година да ги заклучат работните книги, да состават завршна сметка, да го утврдат реализираниот вкупен приход и да ја извршат неговата расподелба врз основа на Уредбата за вкупниот приход на стопанската организација и за неговата расподелба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), според одредбите од оваа уредба и според другите прописи.

Земјоделските задруги и околиците и работните сојузи на земјоделските задруги должни се според состојбата на 31 декември 1954 година да ги заклучат работните книги и да состават завршна сметка според одделните прописи.

Член 2

Трговските и угостителските претпријатија што се реорганизирани во 1954 година должни се да состават преглед на својата состојба на денот на извршената реорганизација, од кој ќе се гледа начинот на расподелбата на приходите реализирани до тој ден и расподелбата на основните и обртните средства, како и другите дотогашни средства на претпријатието, на новите претпријатија односно самостојните дуќани.

Член 3

Состојбата на средствата на претпријатието и на изворите на тие средства на 31 декември 1954 година се утврдува со прописот (инвентарисањето) според одделните прописи за попишувањето.

II. Утврдување и расподелба на вкупниот приход

Член 4

Вкупниот приход на претпријатијата се утврдува и неговата расподелба се врши според одделните прописи и одредби од оваа уредба.

Член 5

Вкупниот приход на селско-стопанските организации ја опфаќа, освен она што е цитирано во чл. 9 од Уредбата за вкупниот приход на стопанската организација и за неговата расподелба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), уште и вредноста на производите на сопственото производство употребени односно предопределени за натамошно селско-стопанско производство во истата селско-стопанска организација, а пресметани според калкулативната продажна цена намалена за трошоците на продажбата.

Член 6

Претпријатија во чиишто поодделни работни и погонски единици се јавила загуба при годишната пресметка на вкупниот приход, ќе го покрие таквиот губиток со реализираната добивка од другите работни и погонски единици пред сојузното оданочување на таа добивка.

Член 7

Во пресметковниот платен фонд за 1954 година влегуваат од 1 октомври до крајот на годината, покрај издатоците кои во смисла на одредбата од чл. 10а на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53, 18/54 и 30/54, во натамошниот текст: Уредбата за платите), уште и следниве одделни издатоци:

1) издатоците на име плати на работниците и службениците за време на запирање на работата во стопанската организација што станал поради исклу-

чување на електрична енергија, во исплатените износи, а најмногу до 70% од тарифниот став, и тоа само за времето додека траело исклучувањето;

2) издатоците на надоместувањата што им ги исплатуваат стопанските организации на своите работници и службеници за време на отстранување од работа (суспендирање) според чл. 1 и 2 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за надоместувањата на работниците и службениците на стопанските организации за време на отсуствувањето од работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54).

Член 8

По исклучок од одредбата на чл. 31 ст. 3 од Уредбата за платите во конечната распределба на реализираниот платен фонд во 1954 година имаат право да учествуваат и работниците што работеле во стопанската организација за време на сезонското работење, без обзир на должината на зафатеноста на работа во годината, ако работеле за сето време на сезонското работење.

Член 9

Во претпријатијата за производство на филмови не паѓаат на товар на платниот фонд реализирани во 1954 година авторските и уметничките хонорари за уметнички, книжевни, научни, стручни и други слични творби во оригинал, превод, копија или репродукција.

Како уметнички творби во смисла на горниот став се сметаат и филмските творби, а како авторски и уметнички хонорари се сметаат надоместувањата (хонорарите) за творбите за филм, како и хонорарите на лицата ангажирани за работите на снимање и изработка на филмски творби во смисла на чл. 2 ст. 1 од Уредбата за ангажирањето и наградувањето на лицата што учествуваат во снимање и изработка на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52).

Член 10

При утврдувањето на пресметковниот платен фонд на персоналот во трговските претпријатија и докани, се сметаат, по исклучок во 1954 година како персонал на I и II врста и оние лица што се здобиваат со квалификации врз основа на годините поминати на работа во трговијата, ако го исполнуваат потребниот работен стаж пропишан во чл. 76 точ. 1 и 2 под а) и б) од Уредбата за платите.

Член 11

Трошоците што не можат да се сметаат за редовни работни трошоци, без обзир дали се во парични или во натура, паѓаат на товар на средствата на самостојно располагање на претпријатието, освен на товар на резервниот фонд и другите задолжителни фондови, ако според одредбите од Уредбата за платите не паѓаат на товар на платниот фонд.

Трошоците што во смисла на горниот став паѓаат на товар на средствата на самостојно располагање, паѓаат во трговските претпријатија и докани на товар на средствата на инвестиционниот фонд.

Член 12

По исклучок од одредбите на прописите што постојат, затезниот интерес на средствата што му припаѓаат на буџетот и фондовите, а кој е пресметан поради ненавремената уплата на овие обврски од страна на претпријатијата во 1954 година, ќе се смета за периодот од 1 јануари 1954 година до влегувањето во сила на Уредбата за пресметувањето, распределбата и наплатата на приходите на буџетот и фондовите од стопанските организации

(„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) по нормата од 3% годишно.

Член 13

Претпријатијата што во смисла на чл. 16 ст. 1 и 2 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) не можеле да ги покријат непокривените износи од чл. 8 на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53), ќе се прекнижат таквите непокривени износи на товар на вонредните расходи. Загубата што би можела поради тоа да стане се пренесува во идната година.

Член 14

Негативната разлика што настанала при пренесувањето на ситниот инвентар во угостителството од обртните средства во основните средства во врска со проценката на основните средства, меѓу дотогашната вредност во книговодството и неотпишаниот износ на проценетата вредност на тој инвентар во рамките на основните средства, ќе се ликвидира под 31 декември 1954 година на товар на средствата со кои угостителското претпријатие самостојно располага.

Член 15

Претпријатијата ќе ги издвојат и уплатат на одделна сметка при Народната банка на ФНРЈ позитивните разлики што станале, и тоа:

1) меѓу цените на сировините, помошните материјал и набавените полупроизводи по коишто запнасите на тие сировини, на помошните материјал и на набавените полупроизводи се искажани во прописот на 31 декември 1953 година, и во 1954 година на определените (плафонирани) цени на тие сировини, помошен материјал и полупроизводи;

2) кај производите на определените (плафонирани) продажни цени што станале на запасот на полупроизводите и готовите производи утврдени со прописот на 31 декември 1953 година, а поради наголемувањето на амортизацијата и воведувањето на интересот на основните средства во 1954 година.

Претпријатијата за износот од горниот став ќе извршат соодветна исправка при пресметувањето и распределбата на вкупниот приход.

Член 16

Задолжителниот износ на издвојувањето за резервниот и инвестициониот фонд на претпријатието што се добива со примена на определените проценти врз средното користење на обртните средства, се пресметува од средниот износ на сите користени краткорочни кредити кај банката во текот на 1954 година. По исклучок, ако претпријатието во 1954 година не користело кредит за обртните средства кај банката, или ако користениот кредит не ги изразува неговите средни обртни средства, народниот одбор во околицата (градо) во согласност со претпријатието, врз основа на книговодствените податоци на претпријатието, ќе ја утврди висината на просечно користените обртни средства во 1954 година.

Апсолутниот износ на издвојувањата за резервниот фонд, утврден на начинот од горниот став, се покрива од делот на реализираната добивка по сојузното оданочување, а пред да се примени процентот заради издвојување на делот на добивката што го претставува делот на добивката на самостојно располагање на претпријатието.

Член 17

На крајот на годината сета добивка на самостојно располагање на претпријатието, по издвојувањето на делот што се внесува во платниот фонд,

задолжително се распределува во фондовите на претпријатието.

III. Давање согласност на завршните сметки

Член 18

Завршната сметка на претпријатието опфаќа:

- 1) биланс;
- 2) пресметка на вкупниот приход и негова расподелба;
- 3) прилози што објаснуваат поодделни позиции од билансот и пресметката на вкупниот приход и неговата расподелба;
- 4) извештај за работењето;
- 5) записник за претресувањето и решение за одобрување на завршната сметка од страна на работничкиот совет, односно решение од собранието на задружната организација за одобрување на завршната сметка.

Член 19

Завршната сметка на претпријатието одобрена од работничкиот совет односно од собранието на задругата, претпријатието е должно да му ја испрати на народниот одбор на околицата (градот) на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието, и тоа во срок од 7 дена од нејзиното одобрување.

Член 20

Комуналните претпријатија, трговските, угостителските и занаетчиските дуќани и задруги со седиште на подрачјето на градските општини со одделни права, ги поднесуваат во рокот од горниот член одобрените завршни сметки до народниот одбор на градската општина со одделни права.

Член 21

Југословенското аеротранспортно претпријатие, Народната банка на ФНРЈ, Државниот осигурителен завод и Југословенската извозна и кредитна банка а.д. му ги предаваат своите одобрени завршни сметки во рокот од чл. 19 на оваа уредба на сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

Член 22

Претпријатијата што производат за определени потреби на Југословенската народна армија и ги предаваат во рокот од чл. 19 на оваа уредба завршните сметки на организационата единица на Народната банка на ФНРЈ што ќе ја определи Главната централа на Народната банка на ФНРЈ. Организационата единица на Народната банка на ФНРЈ е должна веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена од денот на приемот на завршната сметка, да ја извести за приемот на завршната сметка одделната комисија, што е определена во смисла на чл. 39 од оваа уредба за преглед на завршните сметки на тие претпријатија.

Член 23

Трговските и угостителските претпријатија, освен трговските претпријатија за увоз и извоз, ги испраќаат одобрените завршни сметки до народниот одбор најдоцна до 28 февруари 1955 година, а сите други претпријатија — најдоцна до 15 март 1955 година. Народниот одбор на околицата (градот) односно одделната комисија од чл. 39 и 40 на оваа уредба може на поодделни претпријатија да им определи и покус рок за поднесување на завршната сметка.

Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство може во исклучителни случаи на претпријатијата со голем број одвоени погони и деловници и на претпријатијата што вршат пресметување на услугите со странство (железниците, долгата пловидба и сл.) да им одобри продолжување на рокот од горниот став за поднесување на одобрената завршна сметка врз основа на образложен

предлог од народниот одбор на чие подрачје е седиштето на претпријатието.

Член 24

Народниот одбор на околицата (градот) односно на градската општина со одделни права, односно сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство му издава на претпријатието за испратената завршна сметка потврда во два примерка. Еден примерок од оваа потврда претпријатието е должно да го испрати во рок од 3 дена од предавањето на завршната сметка до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која има жиросметка. Ако на претпријатието му е продолжен рокот во смисла на ст. 2 од горниот член, претпријатието и го поднесува на Народната банка на ФНРЈ во истиот рок еден примерок од тоа решение.

Народната банка на ФНРЈ ќе им исплатува на претпријатијата што не испратиле потврда за предадената завршна сметка или решение за продолжување на рокот во смисла на горниот став, во текот на 60 дена по истекот на роковите од горниот член, а до поднесувањето на завршната сметка односно соодветната потврда, само 60% од реализираниот платен фонд.

Над претпријатијата што ниту во рокот од 60 дена од истекот на рокот од чл. 23 на оваа уредба не испратиле до Народната банка на ФНРЈ потврда за предадената завршна сметка ќе се отвори постапка за присилна ликвидација врз основа на пријава од Народната банка на ФНРЈ до надлежниот народен одбор, што е должен во смисла на чл. 30 од Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) да поднесе свој предлог до надлежниот стопански суд.

Член 25

Републичкиот државен секретар за работи на стопанството може во исклучителни случаи по образложен предлог од народниот одбор на чие подрачје е седиштето на претпријатието да донесе решение да не се отвора постапката за присилна ликвидација од ст. 3 на горниот член, и тоа најдоцна за натамошни 60 дена од истекот на 60 дена од рокот за поднесување на завршната сметка. Евентуални штети што ќе произлезат поради одложувањето на отворањето на постапката за присилна ликвидација, паѓаат на товар на републичкиот буџет.

Ако ниту во продолжениот рок од горниот став не ќе и биде поднесен доказ на надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ за испратената завршна сметка над претпријатијата се отвора постапка за присилна ликвидација на начинот од ст. 3 на горниот член.

Член 26

Народниот одбор на околицата (градот) односно органите од чл. 39 и 40 должни се да извршат преглед на завршната сметка во поглед на правилноста на пресметката на вкупниот приход и неговата расподелба, како и во поглед на правилноста на ракувањето со општонародниот имот во текот на годината и да даваат согласност или да одбијат да дадат согласност на завршната сметка.

Крајниот рок од кој народниот одбор на околицата (градот) односно органите од чл. 39 и 40 од оваа уредба мораат да дадат согласност или да одбијат да дадат согласност на вработените полесните завршни сметки, за угостителските претпријатија и за трговските претпријатија, освен за претпријатија за извоз и увоз, е 15 април 1955 година, а за сите други претпријатија — 30 април 1955 година.

Ако на претпријатието му е продолжен рокот за поднесување на завршната сметка или ако тоа не ја поднесе завршната сметка во определениот

срок, народниот одбор односно органите од чл. 39 и 40 од оваа уредба, должни се да даваат согласност во срок од 45 дена од денот на поднесувањето на завршната сметка.

Член 27

Согласноста односно одбивањето на согласност на завршната сметка на претпријатијата за кои е надлежен народниот одбор на околицата (градоот), ја дава од името на народниот одбор неговиот собор на производителите.

Согласноста односно одбивањето на согласност на завршната сметка на претпријатијата од чл. 20 на оваа уредба ја дава народниот одбор на градската општина со одделни права.

Член 28

Во околиците (градовите) каде што поради поголем број претпријатија соборот на производителите не би бил во можност во пропишаниот срок да даде согласност односно да одбие да даде согласност, народниот одбор може давањето односно одбивањето на согласност на завршните сметки на малите претпријатија и дуќани да го пренесе и на народните одбори на општините или на оделните комисии составени од најмалу 5 одборници на околинскиот (градскиот) собор и на соборот на производителите.

Како мали претпријатија во смисла на горниот став се сметаат претпријатијата чијшто реализиран вкупен приход по одобрената завршна сметка за 1954 година не преминува 20,000.000, а реализираниот пресметковен платен фонд 3,560.000 динари.

Член 29

Ако народниот одбор на околицата (градоот) односно надлежниот орган од чл. 39 и 40 од оваа уредба не даде согласност или не одбие да даде согласност, ни во натамошниот срок од 15 дена по сроковите од чл. 26 на оваа уредба се смета дека согласност е дадена на одобрената завршна сметка што ја поднесло претпријатието. Претпријатието што добило согласност на завршната сметка на закон начин должно е за тоа веднаш, а најдоцна во срок од 3 дена да го извести републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството ако согласност ја дава народниот одбор на околицата (градоот), односно Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет ако согласност се дава според чл. 39 или 40. Во истиот срок претпријатието што на закон начин добило согласност на завршната сметка должно е на Народната банка на ФНРЈ да и испрати образец од решението за согласност на завршната сметка што го пополнува врз основа на податоците од одобрената завршна сметка.

Евентуални штети што ќе произлезат поради ваквиот начин за давање на согласност, паѓаат на товар на народниот одбор на околицата (градоот) што пропуштил да даде согласност во пропишаниот срок, односно на товар на органот што ја формирал комисијата од чл. 39 и 40 на оваа уредба.

Член 30

Ако претпријатието не поднесе извештај за тоа дека на начинот од горниот став му е дадена согласност на завршната сметка, претпријатието, директорот и шефот на сметководството на претпријатието, ќе се казнат според одредбите од Уредбата за книговодството на стопанските организации според кои се казнуваат тие поради неподнесување на други извештаи.

Во случајот од горниот член срокот за поднесување на барањето од финансиската инспекција за измена на решението за дадената согласност во смисла на чл. 46 од оваа уредба, се смета од денот кога претпријатието поднесло извештај за добивената согласност на завршната сметка.

Член 31

Народниот одбор на околицата (градоот, градската општина со одделни права) врши преглед на за-

вршните сметки на претпријатијата преку една или повеќе комисии за преглед на завршните сметки.

Одделните комисии за преглед на завршните сметки, формирани во смисла на чл. 39 и 40 од оваа уредба можат за преглед на завршните сметки да имаат една или повеќе стручни поткомисии.

Член 32

Членовите на комисиите за преглед на завршните сметки ги определува советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градоот, градската општина со одделни права) во согласност со претседателот на народниот одбор ако се во прашање завршните сметки за кои е надлежен да даде согласност народниот одбор на околицата (градоот, градската општина со одделни права).

Комисијата ја сочинуваат три члена стручњаци, од кои еден мора да биде службеник на Народната банка на ФНРЈ. Во решението за определување на комисијата еден од членовите се именува за претседател на комисијата.

Во комисијата за преглед на завршните сметки на угостителските претпријатија и дуќани од чл. 56 на Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) Државниот секретар за работи на народната одбрана може да определи еден член.

Член 33

Членовите на комисијата за преглед на завршните сметки на големите претпријатија се определуваат на начинот предвиден во ст. 1 и 2 од горниот член, со тоа што мора уште да се прибави предодна согласност од републичкиот државен секретар за работи на стопанството, кој може да определи за таа комисија уште еден или повеќе членови.

Членовите на комисијата од горниот став заедно или поединечно можат да му предложат на републичкиот државен секретар за работи на стопанството завршната сметка на големо претпријатие да ја изнесе пред републичкиот извршен совет, ако смета дека решението на народниот одбор за согласност на завршната сметка на претпријатието не е засновано врз фактите.

Кои претпријатија се сметаат како големи во смисла на ст. 1 и 2 на овој член, определува републичкиот државен секретар за работи на стопанството.

Член 34

Завршните сметки на претпријатијата во ликвидација ги прегледува и одобрува органот надлежен за надзор над ликвидацијата.

Завршната сметка одобрена од страна на органот надлежен за надзор над ликвидацијата му се испраќа на народниот одбор односно на комисијата, според тоа кој во смисла на чл. 26 односно 39 и 40 од оваа уредба е надлежен за давање на согласност.

Член 35

Комисијата за преглед на завршните сметки има право да го повика претпријатието да даде веродостојна и да ја потполни недостаточната документација со која се докажуваат податоците искажани во завршната сметка, како и да го повика претпријатието да ги отстрани формалните недостатоци на одобрената завршна сметка.

Член 36

Комисијата за преглед на завршните сметки го донесува својот предлог со мнозинство гласови. Во случај на еднаков број гласови како мнозинство се смета онаа страна на која се наоѓа претседателот на комисијата. Ако предлогот не е донесен едногласно, комисијата е должна пред народниот одбор да го изнесе и одвоеното мислење од малцинството или од поодделни лица што не се согласиле со предлогот на мнозинството. Одвоеното мислење може да се даде како за целиот предлог, така и за поодделни прашања во предлогот.

Член 37

Во постапката на предлогот на завршните сметки можат да се користат и стручњаци што не се членови на комисијата за преглед на завршните сметки. Овие стручњаци не можат да учествуваат во гласањето на комисијата за преглед на завршните сметки, но комисијата е должна да го изнесе и нивното мислење ако не го усвоила во својот предлог.

Член 38

Хонорарите за работата на членовите на комисијата за преглед на завршните сметки, како и на стручњациите од горниот член, можат да им се даваат само од средствата на буџетот на народниот одбор на околицата (градој, градската општина со одделни права) што ја определува комисијата. На товар на буџетот на односниот народен одбор паѓаат и патните трошоци и дневниците што им припаѓаат на членовите на комисијата и на стручњациите од горниот член ако прегледот на завршните сметки го вршат чадвор од местото на своето живеење.

Хонорарите и трошоците од горниот став за комисиите и стручњациите на поткомисијата определени врз основа на чл. 39 од оваа уредба паѓаат на товар на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, а за комисиите определени врз основа на чл. 40 од оваа уредба — на товар на Сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

Член 39

Завршните сметки на претпријатијата што произведат за определени потреби на Југословенската народна армија ги прегледува одделна комисија што ќе ја определи Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет по заеднички предлог од Државниот секретар за работи на народната одбрана и сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство. Оваа комисија може да има поткомисии што ги определува Државниот секретар за работи на народната одбрана по предлог од комисијата.

Согласноста на завршните сметки на претпријатијата од горниот став ја дава Државниот секретар за работи на народната одбрана по предлог од комисијата од горниот став.

Член 40

Завршните сметки на Југословенското аеро-транспортно претпријатие, на Народната банка на ФНРЈ, на Државниот осигурителен завод и на Југословенската извозна и кредитна банка а.д. ги прегледуваат одделни комисии што ќе ги определи сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Согласноста на завршните сметки на претпријатијата од горниот став ја дава сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство по предлог од комисијата од горниот став.

Член 41

За согласноста на завршната сметка или за одбивање на согласноста на претпријатието му се издава решение. Еден примерок од тоа решение народниот одбор на околицата (градој, градската општина со одделни права), односно органот надлежен за давање согласност од чл. 39 и 40 на оваа уредба, ја испраќа до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која се води жиро сметката на претпријатието.

Ако народниот одбор на околицата (градој, градската општина со одделни права) не го испрати во рок од три дена по донесувањето донесеното решение за согласност или за одбивањето на согласноста до надлежниот филијала на Народната банка на ФНРЈ ќе се казни одговорниот службеник со парична казна од 500 до 5.000 динари.

Ако е во прашање големо претпријатие од чл. 33 на оваа уредба, надлежниот орган од ст. 1 на овој член е должен да испрати во истиот рок еден

примерок од решението и до републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството заедно со еден примерок од записникот на комисијата за преглед на завршната сметка на такво претпријатие.

Комисијата за преглед на завршните сметки на претпријатијата од чл. 40 на оваа уредба испраќа еден примерок од решението од ст. 1 на овој член и до народниот одбор на околицата (градој) на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието (заедницата).

Член 42

Во решението за одбивање на согласноста на завршната сметка на претпријатието мора да биде дадено образложение за одбивање на согласноста и крајниот рок за отстранување на причините поради кои е одбивена согласноста. Овој рок не може да биде подолг од 30 дена од денот на врачувањето на решението за одбивање на согласноста.

Ако претпријатието во смисла на одредбите од горниот став не испрати своја исправена завршна сметка до истекот на дадениот рок, ќе се смета дека завршната сметка не била поднесена воопшто.

Член 43

Претпријатијата на чија завршна сметка е одбивена согласноста должни се во рок од 10 дена од врачувањето на решението за одбивање на согласноста да ги уплатат своите обврски спрема буџетот и фондовите врз основа на својата пресметка. Кснечното пресметување и каминување на обврските спрема буџетот и фондовите ќе ги извршат и овие претпријатија врз основа на дополнително добиената согласност на завршната сметка.

Член 44

Против решението за согласност на завршната сметка или за добивањето на согласност претпријатијата можат да подадат жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, и тоа:

1) против решението на народниот одбор на околицата (градој, градската општина со одделни права) — до извршниот совет на народната република односно автономната единица;

2) против решението според чл. 39 и 40 од оваа уредба — до Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет.

Жалбата од точ. 1 на овој член се поднесува преку народниот одбор на околицата (градој, градската општина со одделни права), а народниот одбор дава свое мислење за поднесената жалба и ја испраќа до републичкиот секретаријат за работи на стопанството (автономната единица). Надлежниот државен секретаријат за работи на стопанството ја спроведува примената жалба до надлежниот орган од горниот став заедно со своето мислење за поднесената жалба.

По жалбите против решенијата за согласност, односно за одбивање на согласност на завршните сметки на претпријатијата и дуќаните од чл. 32 ст. 3 од оваа уредба извршниот совет на народната република (автономната единица) ќе прибави мислење од Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Жалбата од ст. 1 точ. 2 на овој член се поднесува преку сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство односно преку Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, кој дава свое мислење за поднесената жалба.

Член 45

Решението за согласност на завршната сметка е извршно, без обзир дали е поднесена жалба.

Врз основа на примениот закон од решението за согласност на завршната сметка на претпријатијата за 1954 година, како и врз основа на образлогот на решението за согласност подетиот од претпријатијата во смисла на чл. 29 од оваа уредба, Народната банка на ФНРЈ врши и гласањето на обврските на претпријатијата спрема буџетот и фондовите според одредбите од Уредбата за пре-

сметувањето, расподелбата и наплатата на приходите на буџетот и фондовите на стопанските организации.

Член 46

Финансиската инспекција има право на дополнителен преглед на завршната сметка на претпријатијата во срок од една година по давањето на согласноста на завршната сметка од страна на надлежниот орган.

Ако финансиската инспекција смета дека завршната сметка на која е дадена согласност не се заснива врз законски прописи, ќе поднесе жалба според одредбите од чл. 44 од оваа уредба во рокот од горниот став.

Член 47

Инспекцијата на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана има право на дополнителен преглед на завршната сметка во срок од една година по давањето на согласноста на завршната сметка на претпријатијата што производат за определени потреби на Југословенската народна армија.

Одредбите од чл. 46 на оваа уредба согласно ќе се применуваат и до решенијата за дадената согласност на завршните сметки на претпријатијата од горниот став.

Член 48

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство, републичкиот државен секретар за работи на стопанството и секретарот за работи на стопанството на автономната единица може да подаде предлог до органот надлежен за решавање на жалбата во смисла на чл. 44 од оваа уредба решението од народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) да се поништи и да се определи надлежниот народен одбор да изврши повторен преглед на завршната сметка и врз основа на тоа да донесе ново решение за согласноста.

Член 49

Против новото решение за согласноста на завршната сметка донесено од страна на надлежниот орган врз основа на горниот член, може да се подаде жалба како против секое друго првостепено решение.

Член 50

Евентуални исправки што се извршени во завршната сметка при давањето на согласноста или во жалбената постапка претпријатието ќе ги изврши во работните книги за идната работна година.

Член 51

Одредбите од чл. 51—54 од Уредбата за вкупниот приход на стопанската организација и за неговата расподелба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) и одредбата од чл. 50 освен ставовите 1 до 4 и чл. 51 од Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/54) нема да се применуваат во поглед на прегледот, одобрувањето и давањето на согласноста на завршните сметки на претпријатијата за 1954 година.

Член 52

Поблиски прописи за извршување на оваа уредба донесува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 53

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 539
30 декември 1954 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката,
Потпретседателот
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

679.

Врз основа на чл. 134 од Законот за социјално-то осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/50) и чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Во чл. 6 од Уредбата за социјално осигурување на воените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53 и 5/54) ставот 1 се менува и гласи:

„На воен осигуреник — офицер што најмалку една година непосредно пред пензионирањето примал положајна плата, му припаѓа, покрај пензијата определена спрема пензиската основа установена според чл. 5 од оваа уредба, уште и придадена пензија определена со ист пензиски процент од положна на износот на положајната плата што ја примал осигуреникот во времето на пензионирањето. Ако воениот осигуреник примал положајна плата на својот чин помалку од една година, а непосредно пред тоа примал положајна плата од повисок чин, придадената пензија му се определува од положајната плата што ја примал во моментот на пензионирањето. На воен осигуреник што примал положајна плата на својот чин помалку од една година, придадената пензија му се определува од положајната плата на непосредно понискиот чин. Ако воен осигуреник примал положајна плата на понизок чин помалку од една година, а непосредно пред тоа не примал положајна плата воопшто, придадената пензија се определува од положајната плата што ја примал во моментот на пензионирањето.“

Во ст. 3, во шестиот и седмиот ред озгора место зборовите: „функционалниот додаток ако го примал“, се ставаат зборовите: „положајната плата ако ја примал“.

Член 2

Членот 10 се менува и гласи:

„Воен осигуреник што ќе биде разрешен од активна служба во ЈНА има право на старосна пензија без обзир на годините на возраста, ако има најмалку 15 години вкупен работен стаж кој се смета за пензија, од што најмалку 10 години во ЈНА.“

Старосната пензија според ст. 1 на овој член не му припаѓа на воен осигуреник што е разрешен од активна служба во ЈНА по молба или врз основа на судско решение, или ако по потреба на службата, по лична согласност, е преведен во граѓанска служба.“

Член 3

Членот 11 се менува и гласи:

„На воен осигуреник што ќе стане здравствено напално неспособен за служба во ЈНА му припаѓа инвалидска пензија спрема работниот стаж, ако оваа неспособност не е предизвикана со несреќа при работата или со професионално заболување.“

Како здравствено напално неспособен за служба во ЈНА се смета воен осигуреник што по наод од надлежната воена лекарска комисија не е способен да врши соодветни должности во ЈНА, без обзир дали е напално неспособен за работа или работната способност му е делумо намалена.“

Член 4

По чл. 11 се додаваат нови членови 11а, 11б и 11ц, кои гласат:

„Член 11а

На воен осигуреник што учествувал во Народноослободителната војска, партизанските одреди на Југославија и Југословенската народна армија, или на активна и организирана работа во Народноослободителната борба до 15 мај 1945 година, му при-

паѓа дополнителна пензија, ако спрема работниот стаж не му е определена полна старосна односно инвалидска пензија.

Дополнителната пензија се определува во проценти од износот на старосната односно инвалидската пензија определена спрема работниот стаж, и тоа:

на учесник од 1941 година	— 100%
„ „ „ 1942 „	— 80%
„ „ „ 1943 „	— 60%
„ „ „ 1944 „	— 30%
„ „ „ 1945 „	— 10%

Вака определена дополнителна пензија со пензијата не може да го прејде износот на полната пензија.

Член 116

Воен осигуреник — уживател на старосна пензија помлад од 45 години (односно жена помлада од 40 години) може да биде упатен на друга соодветна работа или на приготвување заради оспособување за друга служба во граѓанството. Исто така, може да биде упатен на друга соодветна работа или на приготвување за друга служба во граѓанството, односно на преквалификација и воен осигуреник — уживател на инвалидска пензија, ако по наод од лекарската комисија на заводот за социјално осигурување ги исполнува условите за тоа и ако е помлад од 45 години (односно жена помлада од 40 години).

Приготвувањето заради оспособувањето во друга служба во граѓанството односно за преквалификација може да трае до три години, а по исклучок, ако не е завршено во тој срок без вина на воениот осигуреник, може да се продолжи до чет години.

За времето на приготвувањето односно преквалификацијата на воениот осигуреник му припаѓа, покрај пензијата и плата спрема работата што ја врши. Ако приготвувањето односно преквалификацијата се врши на курсеви и во школи, на воениот осигуреник му припаѓа, покрај пензијата, уште и одделна материјална помош за трошоците на школувањето.

Уживател на пензија што по завршеното приготвување односно преквалификација ќе стапи на работа со полно редовно работно време, покрај платата прима и 60% од пензијата што му припаѓа, а ако платата со 60% од пензијата му е помала од полната пензија (100% од пензиската основа), износот на пензијата се наголемува додека не се израмни таа разлика, но најмногу до полниот износ на пензијата што му припаѓа.

Воен осигуреник што со своја вина не ќе го заврши приготвувањето односно преквалификацијата, или по завршеното приготвување односно преквалификација не ќе ја прими работата што му се предлага, или одбие покана за стапување на работа односно за приготвување или преквалификација, има право само на половината од пензијата што му припаѓа.

Времето поминато на приготвување односно преквалификација се смета во работен стаж за пензија, освен ако воениот осигуреник успешно не го завршил приготвувањето односно преквалификацијата со своја вина, или ако по завршеното приготвување односно преквалификација не ја примил работата што му се предлага. Исто така, времето поминато во работен однос по приготвувањето односно по преквалификацијата се засметува во работен стаж за определување пензија врз основа на новото стапување во работа, како и за наголемување до полниот износ на порано определената пензија ако пензијата врз основа на новото стапување на работа би била помала.

Приготвувањето односно преквалификацијата на воениот осигуреник се врши според општите

прописи за социјалното осигурување на работниците и службениците.

Член 117

Воен осигуреник — уживател на пензија — помлад од 45 години (односно жена помлада од 40 години) што ќе стапи на работа со полно редовно работно време или на ваква работа ќе биде упатен, прима плата и половина од пензијата што му припаѓа.

Воен осигуреник, уживател на пензија — постар од 45 години (односно жена постара од 40 години) што ќе стапи на работа со полно редовно работно време, прима плата и 60% од пензијата што му припаѓа според оваа уредба.

Времето поминато во работен однос според ст. 1 и 2 на овој член се засметува во работен стаж за определување пензија врз основа на новото стапување на работа, како и за наголемување до полниот износ на порано определената пензија ако пензијата врз основа на новото стапување на работа би била помала.

Член 5

По чл. 18 се додаваат нови членови 18а — 18г, кои гласат:

„Член 18а

Државниот секретар за работи на народната одбрана по исклучок може да му установи старосна пензија на воен осигуреник од чл. 11а на оваа уредба и во случај кога нема 15 години работен стаж, ако има најмалу 10 години стаж во ЈНА. Вака установената пензија изнесува 50% од пензиската основа.

На воен осигуреник покрај пензијата установена според предниот став му припаѓа и дополнителна пензија според чл. 11а од оваа уредба.

Член 18б

Воени осигуреници — уживатели на пензии лични и фамилијарни) определени пред да влезе во сила оваа уредба, ќе се преведат по нивно барање на новите пензии според оваа уредба.

На уживатели на инвалидни пензии определени пред да влезе во сила оваа уредба, ќе им се опречи по нивно барање пензија според оваа уредба место порано определената инвалиднина, ако на денот на разрешувањето од активна служба во ЈНА ги исполнувале условите за определување пензија според оваа уредба.

При презодењето на пензијата во смисла на ст. 1, односно при определувањето на пензијата во смисла на ст. 2 од овој член, ќе се определи припадена пензија од половината на износот на положајната плата (положајниот додаток) од којашто им е веќе определена припадена пензија (припадната инвалиднина). На оние што немале право на припадена пензија (припадена инвалиднина) затоа што не ја уживале положајната плата (положајниот додаток) една година, ќе им се определи припадена пензија (припадена инвалиднина) од половината на износот на положајната плата (положајниот додаток) на непосредно пенскиот чин што ја примале во моментот на разрешувањето од активна служба во ЈНА, ако се разрешени од активна служба во ЈНА по 31 јули 1952 година, односно од половината на износот на положајниот додаток на непосредно пенскиот чин што би го примале според Уредбата за паричните принадлежности на воените лица од 24 јули 1951 година ако се разрешени од активна служба во ЈНА од 1 февруари до 31 јули 1952 година. На оние што не примале положајна плата (положаен додаток) воопшто, на припадната пензија (припадната инвалиднина) не им била определена, ќе им се определи припадена пензија (припадена инвалиднина) од половината на износот на положајниот додаток на непосредно по-

нискиот чин според Уредбата за паричните принадежности на воените лица.

Член 18ц

Воените осигуреници пензионирани според досегашните прописи што според оваа уредба не би имале право на пензија го задржуваат правото на порано определената пензија.

Член 18д

Правото на пензија односно инвалиднина определена според чл. 18б припаѓа од денот на влегувањето во сила на оваа уредба ако барањето е поднесено во срок од три месеци по нејзиното влегување во сила, а ако барањето не е поднесено во тој срок — од првиот ден на идниот месец по поднесувањето на барањето.

Член 18е

На воениот осигуреник чијашто пензија односно инвалиднина определена според општите прописи за социјалното осигурување, со обзир на неговата квалификација и стручно образование, била поголема од пензијата односно инвалиднината определена според оваа уредба, ќе му се определи пензија односно инвалиднина според општите прописи за социјалното осигурување, со тоа што пензискиот разред ќе му се определи според прописите што важат за определување пензискиот разред на службениците односно работниците на работа во стопанските организации.

Член 18ф

Уживателите на пензии односно инвалидни пензии определени според оваа уредба имаат право на првенство во поглед на лекувањето во воените здравствени установи спрема граѓанските лица.

Член 18г

Оценувањето на способноста на сите воени осигуреници (и на уживателите на инвалидски пензии и уживателите на инвалидни пензии) го вршат надлежните воени лекарски комисији освен во случај од чл. 11б ст. 1 на оваа уредба.

Член 6

Воен осигуреник што пред да влезе во сила оваа уредба е огласен за здравствено напивно неспособен за служба на ЈНА за определено време, и врз таа основа разрешен од активна служба во ЈНА, се смета како трајно неспособен за таа служба ако на денот на влегувањето во сила на оваа уредба ќе ужива инвалидска пензија.

Член 7

Членот 24 се менува и гласи:

„На лицата разрешени од активна служба во ЈНА во периодот од 16 февруари 1950 година до влегувањето во сила на оваа уредба Државниот секретар за работи на народната одбрана може, по нивно барање, да им го установи правото на старосна пензија ако на денот на разрешувањето од активна служба ги исполнувале условите предвидени со оваа уредба, а активната служба во ЈНА не им престанала со нивна вина, под услов да не засноваат нов работен однос со плата која не е помала од пензијата што би им припаѓала според оваа уредба.“

По исклучок, Државниот секретар за работи на народната одбрана може да им го установи правото на старосна пензија според оваа уредба на лицата од предниот став што се разрешени од активна служба во ЈНА по молба, ако тоа разрешување би настанало по потреба на службата и без поднесување молба.

При оценувањето на секој поодделен случај ќе се земе во обзир имотната и здравствената состојба, староста, фамилијарните услови и други околности, за што дава и свое мислење извршниот одбор на околинскиот (градскиот) завод за социјално осигурување.

Барањето за определување пензија во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, се поднесува преку надлежниот околински (градски) завод за социјално осигурување во срок од една година од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Пензијата определена врз основа на овој член припаѓа од првиот ден на идниот месец по поднесувањето на барањето.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 540
30 декември 1954 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката,
Потпретседателот
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

680.

Врз основа на чл. 130 точ. 6 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/50) и чл. 11 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ВРЕМЕНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ

Член 1

На уживателите на пензии кои место пензијата определена според прописите за социјалното осигурување (во натамошниот текст: законска пензија) имаат право на минимална пензија според чл. 7 од Уредбата за определувањето и преведувањето на пензиите и инвалиднините („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52 и 2/53) (во натамошниот текст: минимална пензија), како и на уживателите на пензии чијашто законска пензија е поголема од минималната а помала од 5.300 динари — за уживателите на лична пензија, односно помала од 4.400 динари — за уживателите на фамилијарна пензија, ќе им се исплатува времен додаток според оваа уредба ако ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на имотната состојба и пензискиот стаж.

Висината на времениот додаток зависи од имотната состојба на уживателот на пензијата и должината на пензискиот стаж, а кај фамилијарните пензии — и од бројот на членовите на фамилијата.

Член 2

На уживателите на лична пензија (чл. 1) што ги исполнуваат условите во поглед на имотната состојба им се исплатува пензија со времен додаток, во вкупен месечен износ од:

- 1) 5.000 динари — за уживателите на пензии со работен стаж до 20 години;
- 2) 5.300 динари — за уживателите на пензии со работен стаж од 20 и повеќе години;

На уживателите на фамилијарна пензија (чл. 1) што ги исполнуваат условите во поглед на имотната состојба ќе им се исплатува месечна пензија со времениот додаток определен во соодветниот процент според бројот на членовите на фамилијата (чл. 73 ст. 1 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии) — од износот од 900 динари.

На уживателите на фамилијарна пензија определена според чл. 73 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии не им се исплатува времениот додаток.

Член 3

Времениот додаток им се исплатува на уживателите на лична и фамилијарна пензија:

1) ако домаќинството на уживателот на лична односно фамилијарна пензија не се задолжува со основниот данок на доход од селското стопанство како ниту со данокот на доход од самостојна професионална дејност;

2) ако вкупните приходи на членовите на домаќинството од лична работа (принадлежности, постоејќи заработки и пенсии), приходите од пензија, инвалидски принадлежности на инвалидите од војните и на инвалидите на трудот, помошти и стипендии, како и другите приходи што не се опфатени со точ. 1, не преминуваат 4.000 динари месечно по член на домаќинството.

Личната и фамилијарната пензија на лицето кому што се определува времениот додаток се засметува во приходот со износот од 4.000 динари месечно, односно (кај фамилијарните пензии) — со фактичниот износ на пензијата ако е помала од 4.000 динари. Пензиите на другите членови на домаќинството се засметуваат во приходите на домаќинството во полн износ.

При утврдувањето на имотната состојба на домаќинството на уживателот на пензија се зема во обзир приходот (ст. 1) на сите членови на домаќинството.

Додаток на деца не се засметува во приходите на домаќинството, но децата се сметаат во бројот на членовите на домаќинството при утврдувањето на приходот што отпаѓа на еден член на домаќинството во смисла на одредбите на ст. 1 од овој член.

Како членови на домаќинството во смисла на оваа уредба се сметаат: брачниот другар и децата (родени, усвоени, сирачиња, пасиноци и внучиња), како и родителите, сучуот и маштеат, децето и бабата — на уживателот на пензијата и на неговиот брачен другар.

Член 4

Кога уживателите на фамилијарна пензија, кои според одредбите од оваа уредба ги исполнуваат условите за исплата на времениот додаток, живеат одвоено, вкупниот износ на фамилијарната пензија со времениот додаток се дели според чл. 75 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

Кога уживателите на фамилијарна пензија живеат одвоено, а само поодделни од уживателите ги исполнуваат условите за исплата на времениот додаток, времениот додаток се определува на тој начин што прво ќе се пресмета износот на времениот додаток според вкупниот број на уживателите на фамилијарна пензија, а потоа тој износ ќе се подели според чл. 75 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, и на уживателот на пензијата што живее одвоено, а ги исполнува условите за исплата на времениот додаток, му се исплатува делот што му припаѓа според оваа поделба.

Член 5

Во основата за определување на фамилијарната пензија не влегува времениот додаток.

Член 6

На уживателите на пензија ќе им се определи времениот додаток според оваа уредба по нивно

барање, со кој се должни да поднесат докази за задолжувањето со данок и за висината на приходите и бројот на членовите на домаќинството во смисла на чл. 3 од оваа уредба.

Член 7

Исплатата на времениот додаток тече од 1 јануари 1955 година.

По барањата за исплата на времениот додаток поднесени по 1 април 1955 година ќе се врши исплата на овој додаток само за три месеци наназад сметајќи го овој тримесечен срок од првиот ден на оној месец по кој е поднесено барањето.

Член 8

Во поглед на надлежноста и постапка за определување и исплата на времениот додаток се применуваат општите прописи за социјалното осигурување.

Член 9

Заводите за социјално осигурување што вршат исплата на пензиите одделно ќе ја евидентираат исплатата на времениот додаток, како разлика меѓу износот на минималната пензија односно износот на законската пензија поголема од минималната, и вкупниот износ на пензијата со времениот додаток.

Член 10

Уживателите на пензија на кои им е определен времен додаток должни се во рок од 15 дена да му ги пријават на надлежниот завод за социјално осигурување сите измени поради кои според одредбите од оваа уредба не може да се исплатува времениот додаток, односно поради кои се намалува тој додаток.

Уживателите на пензија што не ќе поднесат пријава за измената во смисла на горниот став, или ќе ја поднесат таа пријава ненавремено, или ќе поднесат неточна пријава, должни се да ги вратат примените износи што не им припаѓаат. Наплата на овие износи се остварува во административна постапка — со забрана на пензијата.

Член 11

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок уживателот на пензија кој со неподнесувањето на пријава во смисла на чл. 10 од оваа уредба, или со поднесување на неистински или непотполни пријави и докази ќе реализира времен додаток за кој не ги исполнува пропишаните услови.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 541

30 декември 1954 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседателот
на Сојузниот извршен совет.
Едвард Кардељ, с. р.

681.

Врз основа на чл. 3 точ. б) од Основниот закон за прекршците во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, како и чл. 79 ст. 1 точ. 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РЕДОТ ВО ПРИСТАНИШТАТА

Член 1

Во чл. 19 од Уредбата за редот во пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/50, 56/51 и 39/53), ст. 3 се менува и гласи:

„Чл. 4, 5, 6, 7 и чл. 18 ст. 1 точ. 1, 2, 3, 4, 5 и 9 и ст. 2 од оваа уредба се применуваат и на домашните бојни бродови односно на нивните посади, а чл. 12 се применува и на домашните бојни бродови ако доаѓаат од странство.“

Член 2

Се овластува директорот на Управата за поморство и речен сообраќај, по претходно добивена согласност од Државниот секретар за работи на народната одбрана, да донесува измени и дополненија на Правилникот за извршување на Уредбата за редот во пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/50 и 39/53).

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 529

29 декември 1954 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката

Потпретседателот

на Сојузниот извршен совет,

Едвард Кардељ, с. р.

682.

Врз основа на одделот 1 главата XLI на Сојузниот општествен план за 1954 година и одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ПОТРОШЕНИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

1. Земјоделските и рибарските задруги и околиците сојузи на земјоделските задруги (во натамошниот текст: земјоделските задруги) ќе ги покријат обртните средства што ги потрошиле за инвестиции на товар на неискористените средства на своите фондови според состојбата на денот на објавувањето на оваа одлука, освен делот на средствата на амортизациониот фонд за одржување.

Народниот одбор на околицата (градоот) може да реши, средствата на поодделни фондови на земјоделските задруги во целост или делум да не се користат за покривање на потрошените обртни средства за инвестиции според горниот став.

Како неискористени средства на фондовите на земјоделски задруги се сметаат оние средства што не се потрошени до објавувањето на оваа одлука ниту со правна работа (со договор или на друг начин) се ангажирани за оние потреби за кои служат средствата од тие фондови.

2. Народниот одбор на околицата (градоот) може на земјоделските задруги што не можеле да ги покријат потрошените обртни средства за инвестиции од сопствените фондови според горната точка, да им ги рефундира потрошените обртни средства на товар на својот фонд за инвестиции, односно на товар на буџетот на околицата (градоот), и тоа со кредити или без обврска да се вратат.

3. Ако народниот одбор на околицата (градоот) нема во инвестициониот фонд односно буџетот на околицата (градоот) расположливи средства за рефундација според горниот став кај Народната банка на ФНРЈ може да добие одделен кредит за нерифундираниот износ на потрошените обртни средства.

4. За износот на покриените односно рефундирани потрошени обртни средства Народната банка на ФНРЈ ќе им го намали кредитот за обртните

средства на оние земјоделски задруги при кои е извршено покривањето односно рефундацијата.

5. Рефундацијата односно покривањето на потрошените обртни средства на земјоделските задруги според оваа одлука, треба да се изврши најдоцна до 30 јуни 1955 година.

6. Народниот одбор на околицата (градоот) решава кои земјоделски задруги имаат услови за успешно работење, односно на кои ќе им изврши рефундација на потрошените обртни средства за инвестициите врз основа на претходен преглед на сето работење на задругата.

7. Прегледот на работењето на земјоделската задруга со цел да се оцени дали ќе и' се изврши рефундација на потрошените обртни средства го врши комисијата определена од народниот одбор на околицата (градоот). Во оваа комисија задолжително влегува еден претставник на околицкиот сојуз на земјоделските задруги.

Комисијата од горниот став ја прегледува и испитува економската состојба на задругата и му дава за секоја задруга свој предлог на народниот одбор на околицата (градоот) дали треба да и' се рефундира и колку од обртните средства потрошени за инвестиции.

8. Срокот за враќање на кредитот што му го одобрила Народната банка на ФНРЈ на народниот одбор на околицата (градоот) според оваа одлука, не може да биде подолг од шест месеци. А срокот за враќање на средствата што на земјоделската задруга и' ги дал народниот одбор на околицата (градоот) за рефундација на потрошените обртни средства, го определува самиот народен одбор.

9. Народниот одбор на околицата (градоот) кому, што е одобрен кредит за рефундација на потрошените обртни средства за инвестиции на земјоделските задруги, должен е за враќање на одобриениот кредит да осигури средства во својот буџет или од други извори.

Ако народниот одбор на околицата (градоот) во срокот не ја намери обврската со овој кредит, Народната банка на ФНРЈ се овластува стасаните обврски да ги наплати на товар на средствата на инвестициониот фонд и на одделните фондови, како и на товар на буџетот на народниот одбор на околицата (градоот).

Од срокот на стасаноста на обврските па до наплатата Народната банка на ФНРЈ ќе го пресмета затезниот интерес.

10. Според оваа одлука нема да се врши рефундација на обртните средства потрошени за изградба на задружните домови.

11. Технички упатства за извршување на оваа одлука ќе издаде Народната банка на ФНРЈ.

12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 533

29 декември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

683.

Врз основа на одделот 4 од Главата XXV на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИТЕ И ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА КАДРОВИ ЗА 1955 ГОДИНА

I. Како основа за пресметување на придонесот за кадрови што го плаќаат стопанските организации служи износот на исплатените плати според тарифниот правилник на стопанската организација.

По исклучок од одредбата на горниот став како основа за пресметување на придонесот за кадрови што го плаќаат трговските и угостителските претпријатија и дуќани служи износот на реализираниот промет по одбивањето на данокот на промет.

II. Придонесот за кадрови во 1955 година ќе го пресметуваат:

1) индустриските и рударските претпријатија — по норма од 2%;

2) градежните претпријатија — по норма од 1%;

3) занаетчиските стопански организации со средства во општествена сопственост — по норма која не може да биде помала од 1%;

4) трговските стопански организации — по норма од 0,25% (промили);

5) угостителските стопански организации со средства во општествена сопственост — по норма која не може да биде помала од 1,50% (промили);

6) стопанските организации на патниот сообраќај — по норма која не може да биде помала од 1%.

III. Републичкиот извршен совет ќе ги определи нормите на придонесот за кадрови за стопанските организации кај кои не учествува федерацијата при распределба на добивката. Нормата на придонесот за овие стопански организации не може да биде помала од нормите утврдени во одделот II.

Републичкиот извршен совет ќе ги определи основите и нормите на придонесот за кадрови што се должни да го плаќаат приватните занаетчиски и приватните угостителски дуќани.

IV. Народната република може да ги наголеми нормите на придонесот предвидени во одделот II точ. 1 и 2 и 4, но во тој случај наголемениот дел на придонесот паѓа на товар на добивката по издвојувањето на учеството на федерацијата во добивката како законска обврска од добивката.

V. Сојузниот извршен совет ќе ги определи основите и нормите на придонесот на фондот за кадрови на Генералната дирекција на југословенските железници и на фондот за кадрови на Генералната дирекција на југословенските пошти, телеграфи и телефони по оснивањето на овие фондови.

VI. Стопанските организации од одделот II на оваа одлука ги уплатуваат придонесите за кадрови на одделна сметка при Народната банка на ФНРЈ. Народната банка на ФНРЈ е должна да ги води овие сметки според стопанските гранки и народните републики. Средствата уплатени на сметката не можат да се трошат до донесувањето на прописите за употребата на овие средства.

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

Р. п. бр. 542

30 декември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Едвард Кардељ, с. р.

684.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8.54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Нормите на амортизацијата пропишани во одделот I Времената одлука за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските орга-

низации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) за групите основни средства под редните броеви: 4, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 31, 32, 33, 44, 45, 46, 63, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 86, 88 и 92 важат до 31 декември 1954 година заклучно.

II. Од 1 јануари 1955 година стопанската организација ќе врши пресметување и уплатување на амортизацијата на основните средства за долу цитираните групи основни средства според следниве норми:

Реден број на групата основни средства	Назив на групата основни средства (броевите во заградата претставуваат броеви од номенклатурата на основните средства)	Норми на амортизацијата	
		Вкупно	за отпишување
I. Градежни објекти			
4.	Канали и базени за морски солани и други потреби освен кај хидроцентралата (112—4—5—6)	2,0	1,0
7.	Навози и мостови до навози, патеки на кривалки и енергетски канал (117—8—9)	1,5	1,0
8.	Каптежни градежи (118—1)	2,0	1,5
10.	Водоводни водови и разводна мрежа (118—3)	1,6	1,0
16.	Железопатни линии (125—1—2—3—9):		
	а) долни строј	0,2	—
	б) горни строј	4,3	3,7
17. и 18.	Контактна мрежа железничка, трамвајска и тролејбуска (125—4, 126—3—4—5):		
	а) со челични, железни или со бетонски столбови	4,0	2,8
	б) со дрвени столбови	7,0	3,3
19.	Трамвајски линии—долни строј, горни строј и преклопен уред (126—1—2—6—7—8—9)	4,5	2,0
23.	ТТ линии (133):		
	а) кабели и кабелска канализација	3,1	3,0
	б) меѓумесни, месни и ПАЗ линии	7,4	4,5
26а.	Плиноводи на плинарите	2,3	2,0
31.	Згради зидани од армиран бетон и челик, I категорија (16, 17, 18, 19):		
	а) погонски	2,0	1,2
	б) управни, селско-стопански, трговски, угостителски	1,8	1,1
32.	Згради зидани, II категорија (16, 17, 18, 19):		
	а) погонски	2,4	1,4
	б) угостителски	2,0	1,2
	б) управни, селско-стопански, трговски, угостителски		
33.	Згради зидани, III категорија (16, 17, 18, 19):		
	а) погонски	3,0	1,8
	б) управни, селско-стопански, трговски, угостителски	2,4	1,4
II. Средства за транспорт и врски			
44.	Локомотиви, тендери, моторни и електрични возови (621)	12,1	2,8
45.	Патнички и други специјални вагони (622, 624, 625)	10,1	2,8
46.	Товарни вагони (623)	7,8	2,8

Реден број на групата основни средства	Назив на групата основни средства (броевите во заградата претставуваат броеви од номенклатурата на основните средства)	Норми на амортизацијата	
		Вкупно	За отпишување
III. Машини, уреди и инсталации			
63.	Рудници на јаглен, на метали и неметали: а) копачки, багери и скрепери б) друго	14,0 14,0	9,0 11,0
64.	Плињари и коксари	6,0	4,0
66.	Рафинерии на нафта и други претпријатија за преработка на нафта	9,5	6,0
67.	Железари	5,5	3,3
68.	Претпријатија на обоени метали: а) на глиница и алу-минимум б) други претпријатија	7,0 9,0	4,0 6,0
73.	Претпријатија на електроиндустријата: а) фабрики за кабели и електрични спроводници б) други претпријатија	7,0 9,5	4,0 6,5
74.	Претпријатија на хемиската индустрија: а) фармацевтско-хемиски (синтеза и екстракција) б) други претпријатија	12,0 10,0	9,0 7,0
75.	Тулани, керамидници и варници	6,0	4,0
76.	Друго производство на градежни материјали	8,0	5,0
77а.	Фабрики за намештај, дрвна амбалажа и слични финални производи: а) истрошеност на опремата над 50% б) истрошеност на опремата до 50%	10,0 8,0	5,5 5,5
80.	Претпријатија на текстилната индустрија: а) влакнари на кадела и лен б) други претпријатија	5,0 7,0	3,0 5,0
81.	Претпријатија за производство на кожа, обувки и гума: а) истрошеност на опремата над 50% б) истрошеност на опремата до 50%	10,0 8,0	5,5 5,5
82.	Претпријатија на прехранбената индустрија: а) мелници, селско-стопански казани за ракија и уљари за маслинки б) други претпријатија	5,5 8,0	3,0 5,5
83.	Претпријатија на графичката индустрија	10,0	6,0
86.	Селско стопанство: а) трактори б) друго	16,0 6,0	12,0 4,0
88.	Градежни претпријатија	14,0	7,5
IV. Крупен алат, инструменти и инвентар			
92.	Специфичен инвентар на угостителството (753—4, 766—1—2—9)	20,0	20,0

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 537
29 декември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

685.

Врз основа на чл. 111 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ВРЕМЕНА ПРИМЕНА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1) Додека не се донесат нови прописи за финансирање на социјалното осигурување средствата реализирани од придонесот за социјално осигурување ќе се респределат и ќе се употребуваат спрема одредената предопределеност, а според одредбите од оваа одлука.

2) Извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување во согласност со републичкиот извршен совет ќе ја распредели со своја одлука општата норма на придонесот за социјално осигурување установена со Сојузниот општествен план за 1955 година, по издвојување на определениот дел за потребите на Сојузниот завод за социјално осигурување, на:

а) нормата на придонесот за здравствено осигурување;

б) нормата на придонесот за инвалидско-пензионото осигурување и за додатоците на деца;

в) нормата на придонесот за материјално осигурување на лицата во работен однос.

Со одлуката од горниот став ќе се определи кој дел од придонесите реализирани според одделните норми на придонесот, пониски од општата норма на придонесот за социјално осигурување, ќе се издвојат за здравственото осигурување, а кој дел за инвалидско-пензионото осигурување и додатоците на деца.

3) Од општата норма на придонесот за социјално осигурување (точ. 2) се издвојува за потребите на Сојузниот завод за социјално осигурување, делот во висина од 0, 1% од основите за пресметување на придонесот, и тоа:

а) за исплата на пензии и инвалидни на лицата што живеат во странство а имаат право на пензија или инвалидна од југословенското социјално осигурување или врз основа на меѓународните спогодби;

б) за лични, материјални и функционални расходи.

Додека не се основа Сојузниот завод за социјално осигурување со овие средства ќе располага Секретаријатот за социјално осигурување на Сојузниот извршен совет.

4) Извршниот одбор на републичкиот завод за социјално осигурување во согласност со републичкиот извршен совет ќе определи кој дел од средствата реализирани за инвалидско-пензионото осигурување и за додатоците на деца ќе го задржуваат околските (градските) заводи за социјално осигурување на име паушално надоместување за расходите определени во чл. 12 ст. 1 точ. 5—7 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53).

5) Нормата на придонесот за здравственото осигурување се определува со 12,5%:

а) за лицата цитирани во ст. 1 одделот 2 главата XXI на Сојузниот општествен план за 1955 година;

б) за лицата цитирани во ст. 2 одделот 2 главата XXI на Сојузниот општествен план за 1955 година како и за лицата во служба на државните сргани и установи, односно организации што не се опфатени со споменатата одредба од Сојузниот општествен план, што се на работа во странство и имаат право на здравствено осигурување.

За сите осигуреници од точ. б) на горниот став придонесот за социјално осигурување се пресметува според ст. 2 одделот 2 главата XXI на Сојузниот општествен план за 1955 година.

6) Обврзниците на придонесот на подрачјето на околните Бује и Копер ќе го плаќаат придонесот за социјално осигурување по норма од 35% од основите за пресметување на придонесот.

7) Околиците (градските) заводи за социјално осигурување ќе формираат фонд на превентивна здравствена заштита за да се извршат задачите определени во главата V на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците. Во фондот за превентивна здравствена заштита се внесуваат:

а) 3% од вкупните средства реализирани за здравственото осигурување;

б) делот на вишокот на приходите над расходите на здравственото осигурување што, по издвојувањето за резервниот фонд, ќе го определи собранието на околицкиот (градскиот) завод за социјално осигурување;

в) приходот од паричните казни за прекршоци и други повреди на одредбите од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците.

8) Како основа за пресметување и плаќање на придонесот за социјално осигурување ќе се зема кај стопанските организации износот на исплатените плати и на другите издатоци на кои според чл. 31 и 33 од Уредбата за распределбата на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54) се плаќа придонесот за социјално осигурување.

9) Со решението на собранието на републичкиот завод за социјално осигурување со кое од вишокот на приходите над расходите се формираат фондови со одделна предопределеност ќе се утврди и претсметката за употреба на средствата издвоени за тие фондови.

10) Одредбите од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) и на прописите донесени врз основа на таа уредба, нема да се применуваат ако се во спротивност со одредбите од оваа одлука.

11) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

Р.л. бр. 538

29 декември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

686.

Врз основа на одредбите од главата XIV на Сојузниот општествен план за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/54), Сојузниот извршен совет донесува

ВРЕМЕНА ОДЛУКА

ЗА РЕДОВНИОТ И ЗАТЕЗНИОТ ИНТЕРЕС

1. Додека не се донесат нови прописи за интересот, интересот во 1955 година ќе се смета по нормите според кои е сметан до 31 декември 1954 година, односно по нормите формирани на начинот предвиден во 1954 година.

Затезниот интерес во 1955 година ќе се смета според прописите и по нормите според кои е сметан тој до 31 декември 1954 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

Р.л. бр. 536

29 декември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

687.

Врз основа на чл. 3 ст. 3 од Уредбата за оснивање Комисија за соработка со меѓународните здравствени организации, Национален комитет за УНИЦЕФ и Југословенска национална комисија за Меѓународната организација на трудот (МОР) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ (МОР)

1. Се менува досегашниот состав на Југословенската национална комисија за Меѓународната организација на трудот (МОР) и за членови на Комисијата се именуват:

за претседател:

Др Јохе Потрч, народен пратеник и член на Одборот за народно здравје и социјална политика на Сојузната народна скупштина

за членови:

Др Никола Стјепановиќ, редовен професор на Правниот факултет во Белград

Инж. Густав Влахов, секретар за прашања на трудот и работните односи во Сојузниот извршен совет

Зденко Хас, секретар за социјално осигурување во Сојузниот извршен совет

Антон Реб, советник во Секретаријатот за прашања на трудот и работните односи во Сојузниот извршен совет

Ратко Плејник, советник на Државниот секретаријат за надворешни работи

Норберт Вебер, секретар на Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија

Јован Поповиќ, член на Извршниот одбор на Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија

Драгољуб Јевремовиќ, помошник на секретарот на Советот за народно здравје и социјална политика на НР Србија

Др Марјан Дулар, секретар на Секретаријатот за народно здравје и социјална политика на Народниот одбор на градот Љубљана

Др Олга Мачек, санитарен инспектор за хигиена на трудот на НР Хрватска

Емил Кевршиќ, претседател на Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на селско-стопанските работници на Југославија

Стојадин Стојковиќ, претседател на Здружениот сојуз на НР Србија

Јосип Вранчиќ, начелник на Одделението на техничката помош во Управата за експлоатација и техничка помош

Др Јосип Ђуриќ, советник на Индустриската комора на ФНРЈ.

II. Секретарот на Југословенската национална комисија за Меѓународната организација на трудот (МОР) по својата положба е член на комисијата.

III. Со донесувањето на ова решение престануваат да важат порано донесените решенија од Сојузниот извршен совет Б. бр. 140 од 5 мај 1953 година и А. бр. 155 од 6 март 1954 година.

Б. бр. 1354
29 декември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

688.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за оснивање Комисија за соработка со меѓународните здравствени организации, Национален комитет за УНИЦЕФ и Југословенска национална комисија за Меѓународната организација на трудот (МОТ) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ ЗА УНИЦЕФ

I. Се менува досегашниот состав на Националниот комитет за УНИЦЕФ и за членови на Комитетот се именуваат:

за претседател:
Крсто Попивоца, член на Сојузниот извршен совет

за членови:
Др Војо Ѓукановиќ, секретар за социјална политика и народно здравје во Сојузниот извршен совет

Инж. Душан Павличиќ, директор на Институтот за млекоарство на ФНРЈ

Др Вукан Чупиќ, доцент на Детската клиника на Медицинскиот факултет во Белград

Бранка Савиќ, секретар на Советот на друштвата за грижи за децата и младината на Југославија

Др Олга Милошевиќ, секретар на Југословенскиот Црвен крст

Мара Радиќ, службеник во Државниот секретаријат за надворешни работи

Али Шукрија, секретар на Советот за народно здравје и социјална политика на НР Србија

Иво Рајиќ, секретар на Советот за народно здравје и социјална политика на НР Хрватска

Љозе Пискур, секретар на Советот за народно здравје и социјална политика на НР Словенија

Др Рудолф Обрачунч, секретар на Советот за народно здравје и социјална политика на НР Босна и Херцеговина

Милка Вранешевиќ — Малеска, секретар на Советот за народно здравје и социјална политика на НР Македонија

Марко Поповиќ, секретар на Советот за народно здравје и социјална политика на НР Црна Гора.

II. Секретарот на Националниот комитет за УНИЦЕФ по својата положба е член на Комитетот.

III. Со донесувањето на ова Решение престанува да важи Решението на Сојузниот извршен совет за именување на Комитетот под Б. бр. 129 од 5 мај 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 20/53).

Б. бр. 1353
29 декември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

689.

Врз основа на чл. 4 ст. 2 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) издавам

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ СЕ СМЕТААТ КАКО ОБРТНИ СРЕДСТВА

1. Од предметите на погонскиот и деловниот инвентар како и алатот ќе се сметаат, во смисла на чл. 3 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации, како основни средства на стопанската организација само оние видови предмети што самата стопанска организација, според своите услови и потреби, ќе ги внесе во основните средства. Сити други видови предмети на погонскиот и деловниот инвентар, како и алатот ќе се сметаат како обртни средства.

Видовите на предметите кои се во прашање во горниот став можат да бидат сите оние што и' припаѓаат на категоријата 7 според пропишаната номенклатура според која е вршена проценката на основните средства.

2. Предметите на погонскиот и деловниот инвентар како и алатот од горната точка, што ќе се најдат на денот на влегувањето во сила на оваа наредба во стопанската организација, како и таквите предмети набавени до крајот на 1954 година ќе ги разврстат стопанските организации во основните или обртните средства и ќе ги прокнижат во своето книговодство под 31 декември 1954 година.

При разврстувањето во смисла на горниот став, стопанските организации се должни да водат сметка еден ист вид предмети да не биде разврстен едновременно и во основните и во обртните средства кај иста стопанска организација.

3. Предметите што можат да бидат предмет на разврстувањето во основните и обртните средства во смисла на горните точки, а што ќе ги набави стопанската организација откако ќе го изврши разврстувањето од точ. 2 на оваа наредба, стопанската организација е должна да ги разврсти веднаш при набавката.

4. Стопанските организации можат дополнително да извршат измена во утврденото разврстување на предметите на погонскиот и деловниот инвентар како и алатот извршен според точ. 2 и 3 од оваа наредба, под 1 јануари 1956 година, со тоа што едновременно да се изврши и соодветна пресметка на разликите меѓу основните и обртните средства што станале во врска со примената на оваа наредба.

Пресметката на разликите меѓу основните и обртните средства што ќе станат при разврстувањето на предметите на погонскиот и деловниот инвентар и алат извршено под 31 декември 1954 година, ќе се регулираат со одделен пропис.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 8954/2
24 декември 1954 година
Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ДОСЕГАШНИОТ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ЧЕХОСЛОВАЧКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ЧЕХОСЛОВАЧКА

I

Се отповикува

Маријан Стилиновиќ, од должноста вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Чехословачка.

II

Се назначува

Иван Вејвода, досегашен вонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Бразилија, за вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Чехословачка.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Со овој указ се става во сила указот У. бр. 12 од 14 октомври 1954 година за назначување на Марко Никезиќ за вонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Чехословачка.

V

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 14

28 ноември 1954 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПОЛСКА

I

Се назначува

Милорад Милатовиќ, досегашен ополномошен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи за вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Полска.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15

28 ноември 1954 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДОСЕГАШНИОТ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИТАЛИЈА ЗА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИТАЛИЈА

I

Се назначува

др Павле Грегориќ, досегашен вонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Италија за вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Италија.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 16

4 декември 1954 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката,
По: претседателот на Сојузниот
извршен совет,

Едвард Кардељ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон и Одлуката за установавање положојно звање државен советник, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

Милош Стаматовиќ, досегашен командант на Воената управа на Југословенската народна армија во бившата зона „Б“ од Слободната Територија Трст, се назначува за државен советник во Сојузниот завод за стопанско планирање.

Б. бр. 1280

9 декември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот,

Мома Марковиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 60 од 20 ноември 1954 година објавува:

Одлука за определување краиштата што се сметаат како отсечени од сообраќајот преку зимата;

Наредба за мерките за отстранување и искоренување на туберкулозата кај говедата на територија на НР Србија;

Решение за прогласување Хидротехничкиот институт „инж. Јарослав Черни“ за установа со самостојно финансирање.

Во бројот 61 од 27 ноември 1954 година објавува:
Одлука на Извршниот совет на НР Србија за измена на досегашниот назив на Околијата кулска и за преместување на седиштето на околицата.

Во бројот 62 од 4 декември 1954 година објавува:
Правилник за измени и дополненија на Правилникот за полагање стручни испити за квалифицирани и висококвалифицирани работници („Службени гласник НР Србије“ бр. 29.53);

Упатство за вршење приправнички стаж за звањето земјишно-книжни пристави;

Програма на одделниот дел на управниот испит за звањето земјишно-книжни пристави.

Во бројот 63 од 11 декември 1954 година објавува:
Решение за назначување потсекретар во Државниот секретаријат за работи на стопанството на НР Србија;

Одлука за разврстување поодделни занаетчиски работи во занаетчиските дејности што постојат.

Во бројот 64 од 18 декември 1954 година објавува:
Наредба од Советот за просвета и култура на НР Србија за измени и дополненија на Решението за подрачјето на трудот на градските државни архиви;

Решение за оснивање Институтот за архитектура и урбанизам при Архитектонскиот факултет во Белград, како установа со самостојно финансирање;

Во бројот 65 од 25 декември 1954 година објавува:
Одлука за времено финансирање на државните потреби на НР Србија во периодот јануари—март 1955 година;

Одлука за избирање судии на окружните судови;

Одлука за избирање претседатели и судии на окружните стопански судови во Белград, Крагуевац, Ниш, Заечар и Титово Ужице;

Одлука за примена Одлуката за плаќање хонорарни настави на факултети на Универзитетот и на уметнички академии;

Решение за определување установи за испитување на шумско растение.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 53 од 10 декември 1954 година објавуваат:

Одлука за доделување почесна пензија и постојана помош.

Во бројот 57 од 17 декември 1954 година објавуваат:

Одлука за измена на нормата за акумулација и општествени фондови;

Одлука за измена на Одлуката за распоредот на средствата добивени според Одлуката за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за проширување капацитетот на летовалиштата и одмаралиштата;

Одлука за одредување срокови за издавање работните книшки;

Наредба за забрана на ловот на јастоги и хлапови.

Во бројот 58 од 23 декември 1954 година објавуваат:

Објава на Републиката изборна комисија за потврдените кандидатури за избирање народни пратеници на саборот на производителите на Саборот на НР Хрватска;

Решение за распишување дополнителни избори за избирање народни пратеници во Саборот на производителите на Саборот на НР Хрватска;

Наредба за определување народните одбори што осниваат комисији за полагање испити за квалифицирани и висококвалифицирани работници од бродоградителска струка.

УРАДНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 46 од 25 ноември 1954 година донесуваат само решенија на народните одбори.

Во бројот 47 од 27 ноември 1954 година донесува само одлуки од народните одбори.

Во бројот 48 од 11 декември 1954 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за општествениот план на Народна Република Словенија за 1954 година;

Одлука за одредување бројот на судии при Врховниот суд на Народна Република Словенија и окружните судови на Народна Република Словенија;

Одлука за определување бројот на судиите при Вишиот стопански суд на НР Словенија, бројот на повремените судии при Вишиот стопански суд на НР Словенија и бројот на судиите на окружните стопански судови на НР Словенија;

Одлука за избирање претседател и судии на Вишиот стопански суд на НР Словенија;

Одлука за избирање повремени судии на Вишиот стопански суд на НР Словенија;

Одлука за избирање претседател и судии на окружните стопански судови на НР Словенија;

Одлука за избирање судии на окружните судови во Горица и Љубљана;

Одлука за разрешување судиите на окружните судови во Целје и Горица;

Одлука за измена на Одлуката за Дополнителниот данок на доход од вишокот на приходите што го постигнуваат производителите на хмел;

Одлука за намалување кредитните доделени од Републичкиот кредитен фонд за инвестиции во 1954 година;

Одлука за сроковите за замена односно издавање на работничките книшки.

Во бројот 49 од 16 декември 1954 година објавува:

Одлука за начинот на приспособување средствата што ќе ги уплатува НР Словенија врз основа на Главата XXVа од Сојузниот општествен план;

Решение за дополнување на Решението за оснивање финансиска инспекција во градските општини со одделни права;

Решение за измени и дополненија на Наредбата за оснивањето мајсторска школа за струката на облека и чевларство во Марибор;

Наредба за деломична измена на Решението за одредување оснивачи на стручните школи;

Решение за деломична измена на Решението за дополнување и деломична измена на Одлуката за одредување оснивачи на стручните школи.

Во бројот 50 од 23 декември 1954 година објавува:

Одлука за определување бројот на судиите при околските судови на НР Словенија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 25 од 19 ноември 1954 година објавува:

Одлука за избирање судии на Врховниот суд на НРБИХ;

Одлука за избирање претседател и судии на Вишиот стопански суд на НРБИХ;

Одлука за избирање повремени судии на Вишиот стопански суд на НРБИХ;

Одлука за избирање судии на окружните судови;

Одлука за разрешување судии на окружните судови;

Решение за определување краиштата што преку зимата се отсечени од сообраќајот во кои на Народната банка на ФНРЈ ќе им одобрува на трговските претпријатија одделни кредити вон конкурс;

Измена во списокот на постојаните судски толкувачи.

Во бројот 26 од 9 декември 1954 година објавува:

Одлука за распоредување нераспоредениот дел на дотациите на околиците и градовите;

Одлука за овластување Одборот за стопанство и буџетски прашања да донесува решенија по работите од надлежноста на Извршниот совет на НРБ и Х;

Одлука за Техничката секција за патишта во Сараево;

Решение за дополнување на Решението за определување реони на коишто ќе се спроведува забрана да се сеат едногодишни култури;

Решение за измени на Решението за цените на ситно техничко дрво, шумски садници, споредни шумски производи и за користење шумски земјишта;

Решение за разрешување од должноста и назначување директор на управата за шумарство на НРБ и Х;

Решение за разрешување од должноста републичкиот финансиски инспектор;

Решение за назначување републичкиот инспектор на пазариштето.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 36 од 18 ноември 1954 година објавува:

Решение за пренесување на средните и нижите медицински училишта од надлежноста на народните одбори во надлежност на Советот за народно здравје и социјална заштита на НРМ;

Наредба за задолжително инјектирање на домашните птици и сузбивањето на чумата по птиците;

Решение за цените на ветеринарните услуги во ветеринарните станици.

Во бројот 37 од 25 ноември 1954 година објавува:

Решение за прогласување Заводот за овоштарство во Скопје за установа со самостојно финансирање;

Решение за Заводот за унапредување на лозарството и винарството во Скопје;

Решение за Заводот за унапредување на стопанството во Скопје;

Решение за прогласување на Земјоделскиот испитателен институт во Скопје за установа со самостојно финансирање;

Решение за институтот за научно истражување во индустријата во Скопје;

Решение за прогласување Рибарската станица за научно истражување на рибарството во Скопје за установа со самостојно финансирање;

Решение за прогласување Заводот за водостопанство во Скопје за установа со самостојно финансирање;

Решение за преминување на Институтот за тун во Прилеп на послување како установа со самостојно финансирање;

Решение за преминување на Заводот за геолошки истражувања на послување како установа со самостојно финансирање;

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување стопи за наплатување данокот на промет на поедини видови и квалитети дрва;

Решение за пренесување правата и должностите од народните одбори на Советот за народно здравје и социјална заштита во однос на болниците од стационарен тип;

Решение за определување на краиштата што се сметаат за отсечени од сообраќајот преку зимата;

Решение за пренесување правата и должностите од народните одбори на Советот за народно здравје и социјална заштита во однос на детските социјални установи;

Решение за оснивање Училиште за слепи деца;

Решение за дополнување на Решението за определување претпријатија за кои конкурсот за назначување на директор ќе го распишува комисијата што ќе ја именува Извршниот совет;

Правилник за врстата и минимумот на техничката опрема на претпријатијата за промет со отпадци;

Објава на Републиката изборна комисија за потврдените кандидатури за избор народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Во бројот 39 од 17 декември 1954 година објавува:

Решение за Заводот за унапредување на шумите во Скопје;

Решение за прогласување на Шумарскиот институт во Скопје за установа со самостојно финансирање;

Решение за пренесување катастарските управи од надлежност на Геодетската управа на Народна Република Македонија во надлежност на народните одбори на околии;

Решение за пренесување на средни стручни училишта од надлежноста на народните одбори во надлежност на Републичкиот совет за просвета;

Решение за оснивање на ученички дом при Средномедицинското училиште за лекарски помошници во Скопје;

Одлука за плаќање на хонорарната настава во Вишата педагошка школа во Скопје;

Исправка на Правилникот за полагање испит за занаетчиски помошник на лица кои се здобиле со стручна спрема по пат на приучување.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 21 од 10 ноември 1954 година објавува:

Правилник за полагање на дипломскиот испит во Средната поморска школа;

Наредба за отстранување и искоренување на туберкулозата кај говедата и заразното пометнување кај говедата.

Во бројот 22 од 15 ноември 1954 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за државниот штембил на НР Црна Гора;

Закон за измени и дополненија на Законот за државниот штембил на НР Црна Гора;

Указ за прогласување на Законот за дополне-
нија на Законот за прекршоците против јавниот ред
и мир;

Закон за дополнење на Законот за прекршоци-
те против јавниот ред и мир;

Указ за прогласување на Законот за забрана да
се држат кози;

Закон за забрана да се држат кози;

Одлука за измени на Општествениот план на
НР Црна Гора;

Одлука за измени на буџетот на НР Црна Гора
(Републичкиот буџет) за 1954 година;

Одлука за оснивање Комора за сообраќај на НР
Црна Гора;

Одлука за оснивање Занајтчиска комора на НР
Црна Гора;

Одлука за оснивање Земјоделска комора на НР
Црна Гора;

Одлука за оснивање трговско-угостителска ко-
мора на НР Црна Гора;

Одлука за потврда на Уредбата за јавниот пре-
воз во патниот сообраќај;

Одлука за потврда на Уредбата за организаци-
јата и работењето на Извршниот совет;

Одлука за давање овластенија на Извршниот со-
вет на Народната скупштина на НР Црна Гора да
може да дава гаранција по инвестиционите заеми;

Одлука за одобрување Правилата на здружени-
ето на стопанските организации на патниот сообра-
ќај и ремонт на НР Црна Гора;

Одлука за оснивање околиски судови во Цлав
и Бусиње;

Одлука за определување бројот на судиите во
Врховниот суд на НР Црна Гора и во окружните
судови, за избирање судии на Врховниот суд и прет-
седатели и судии на окружните судови и за разрешу-
вање на судиите на окружните судови;

Одлука за определување бројот на судиите и
повремените судии во Вишиот стопански суд и су-
диите во окружните стопански судови и за избира-
ње претседател, судии и повремени судии на Виши-
от стопански суд и претседател и судии на окружни-
те стопански судови;

Одлука за разрешување од должноста на Ком-
нен Церовиќ, член на Извршниот совет на Народ-
ната скупштина на НР Црна Гора;

Решение за потврдување предлозите на собири-
те на избирачите за отповикување на народниот
пратеник Церовиќ Комнен од Титоград;

Одлука за највисоките цени на дрвото на пе-
њушка;

Одлука за минималните цени за дрвото на пе-
њушка;

Одлука за утврдување контингентите на огревно
дрво за 1954 година;

Одлука за определување сроковите за завршу-
вање на работата за замена и издавање на работните
книшки;

Одлука за измена на Одлуката за одобрување на
инвестиционите програми.

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ

Обновете ја претплатата на „Службен
лист на ФНРЈ“ за да не ви се запре од 1
јануари 1955 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
668. Указ за прогласување на Буџетот на Фе- деративна Народна Република Југосла- вија (Сојузниот буџет) за 1955 година —	833
669. Указ за прогласување на Законот за из- мени и дополненија на Основниот закон за буџетите — — — — —	834
670. Указ за прогласување на Законот за изби- рање народни пратеници за Сојузната на- родна скупштина на подрачјето на адми- нистративните околии Бује и Копер —	834
671. Указ за прогласување на Завршната сметка на Федеративна Народна Републи- ка Југославија (Сојузната завршна смет- ка) за 1953 година — — — — —	835
672. Указ за прогласување на Законот за ли- квидација на обврските проистечени од заемот на федерацијата врз основа на Со- јузниот општествен план за 1954 година	835
673. Указ за прогласување на Законот за изме- ни и дополненија на Законот за застаре- носта на побарувањата — — — — —	836
674. Одлука за измени и дополненија на Со- јузниот општествен план за 1954 година	836
675. Одлука за измени и дополненија на Бу- џетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1954 година — — — — —	837
676. Одлука за потврда на уредбата на Сојуз- ниот извршен совет — — — — —	837
677. Одлука за потврда на Уредбата за из- мени на Уредбата за преглед на филмови за јавно прикажување — — — — —	839
678. Уредба за завршните сметки на стопан- ските организации за 1954 година — —	839
679. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за социјалното осигурување на воените лица — — — — —	844
680. Уредба за исплатување на времениот до- даток на пензиите — — — — —	846
681. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за редот во пристаништата —	847
682. Одлука за покрите на обртните средства на земјоделските задруги потрошени за инвестиции — — — — —	848
683. Одлука за основите и за нормите на придонесот за кадрови за 1955 година —	848
684. Одлука за измени и дополненија на Вре- мената одлука за нормите на амортиза- цијата на основните средства на стопан- ските организации — — — — —	849
685. Одлука за времена примена на пропи- сите за финансирање на социјалното осигу- рување — — — — —	850
686. Времена одлука за редовниот и затезниот интерес — — — — —	851
687. Решение за измена и дополнење на Ре- шението за именување членови на Ју- гословенската национална комисија за Меѓународната организација на трудот (МОП) — — — — —	851
688. Решение за измена и дополнење на Ре- шението за именување членови на На- ционалниот комитет за УНИЦЕФ — —	852
689. Наредба за определување средствата на трудот на стопанските организации што се сметаат како обртни средства — — —	852